



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскосрпски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Објави според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-1125

Петок, 9 јуни 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 20 динари. —
Преплатата за 1978 година изнесува
550 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1. Пошт. факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-883; Служба за преплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11756

468.

Врз основа на член 142 став 2 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на
согласноста од извршните совети на собранијата
на републиките и од извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен
совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ САМОУПРАВНИ
СПОГОДБИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОПШ-
ТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТРАН-
СТВО ВО 1978 ГОДИНА**

1. Основните и други организации на здружен
труд и другите општествени правни лица, со самоу-
правна спогодба во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство во
републиките и автономните покраини, ќе ги утврдат
критериумите и постапката за остварување на пра-
вата за кредитирање на странство во 1978 година во
согласност со Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија во 1978 година („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 62/77), тргнувајќи од:

1) подобрувањето на условите за пласман на до-
машна опрема и бродови;

2) јакнењето на конкурентската способност и по-
успешниот настап на југословенското стопанство на
меѓународниот пазар;

3) унапредувањето на надворешнотрговската
размена и на другите облици на економска соработ-
ка со странство при настојување да се зголеми из-
возот на стоки и услуги и на производи со посебна
намена;

4) поттикнувањето на извозот на стоки и услуги
со што се зголемува девизниот прилив.

2. Покрај критериумите од точка 1 на оваа од-
лука, треба да се придржува:

1) кон договорите, односно самоуправните спо-
годби за организирано настапување на меѓународ-
ниот пазар;

2) кон потребата за унапредување на економска-
та соработка со неопределените земји и со други
земји во развој.

3. Основните и други организации на здружен
труд и другите општествени правни лица ќе вршат
кредитирање на странство:

1) во рамките на обемот на кредитирањето што
е утврден со платнобилансните и девизнобиланс-
ните позиции на републиката, односно автономната по-
краина;

2) во согласност со своите планови за развој и
со политиката на кредитните односи со странство,
како и со мерките за нејзиното спроведување во
рамките на обемот утврден со самоуправната спогод-
ба од член 141 на Законот за девизното работење и
кредитните односи со странство.

4. Основните и други организации на здружен
труд и другите општествени правни лица можат да
даваат комерцијални, стоковни и финансиски кре-
дити на странство, и тоа:

1) долгорочни комерцијални и стоковни кредити
за извоз на опрема, бродови и производи со посебна на-
мена на кредит и за изведување инвестициони ра-
боти во странство на кредит;

2) долгорочни и краткорочни финансиски креди-
ти за вложување во сопствени и мешовити претпри-
јатија во странство, освен за вложување во тргов-
ски претпријатија преку кои не се врши извоз на
стоки и услуги;

3) краткорочни комерцијални, стоковни и фи-
нансиски кредити со кои се зголемува извозот на
стоки и услуги.

5. Основните и други организации на здружен
труд и другите општествени правни лица можат да
даваат кредити на странство под услов да ги обез-
биде вкупно потребните средства за тоа кредити-
рање.

6. Основните и други организации на здружен
труд и другите општествени правни лица можат да
одобруваат кредити на странство и врз основа на
здружување на средства заради унапредување на из-
возот на југословенски стоки и услуги и организира-
ње на продажбата на југословенски стоки и услуги.

7. При одобрувањето на кредити на странство
основните и други организации на здружен труд и
другите општествени правни лица ќе обезбедат, со-
гласно со важечките прописи, наплата на побарува-
њата по дадениот кредит.

8. Критериумите и постапката за кредитирање
на странство ќе се регулираат со самоуправна спо-
годба во рамките на самоуправната интересна заед-
ница за економски односи со странство во републи-
ката, односно автономната покраина.

Ако самоуправната спогодба од став 1 на оваа
точка не се склучи во утврдениот рок, критериумите
и постапката ги утврдува надлежниот орган на ре-
публиката, односно автономната покраина.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Е. п. бр. 394

26 мај 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариц, с. р.

469.

Врз основа на член 12 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ, ЗА ДНЕВНИЦИТЕ И НАДОМЕСТИТЕ НА ПАТНИ- ТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗ- НИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. Претседателите и членовите на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет како и на нивните работни тела, имаат право на надомест за учество на седници на советите и на нивните работни тела во износ од 420 динари дневно.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка на претседателите на советите не им припаѓа надомест по тој став ако за вршење на функцијата претседател примаат постојан надомест.

Износот на надоместот од став 1 на оваа точка содржи и надомест за работа врз подготвување и проучување на материјалите во врска со прашањата што се на дневен ред на седниците на советите и на нивните работни тела.

2. Претседателите и членовите на советите од точка 1 на оваа одлука, како и на нивните работни тела, имаат право на дневници и на надомест на патните трошоци кога по покана патуваат заради учествување на седници на советите, односно на нивните работни тела, или заради извршување на други задачи за потребите на советите.

Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на дневници за деновите поминати надвор од живеалиштето во износ од 420 динари, на надомест на патните трошоци за превоз со железница и користење на коли за спиење, со автобус, брод или авион, односно на надомест на трошоците за користење на сопствен патнички автомобил, со тоа што надоместот за еден поминат километар да изнесува 30% од продажната цена за еден литар бензин.

Право на дневници и на надомест на патните трошоци според став 2 од оваа точка имаат и претставниците на општествено-политичките заедници, на општествено-политичките организации, на организациите на здружен труд и на други организации или заедници и поединци кога по покана присуствуваат на седниците на советите и на нивните работни тела или кога по одлука на претседателите патуваат заради извршување на други работи.

3. Ако на лицата од точка 2 ст. 1 и 3 од оваа одлука им се признаваат трошоците за ноќевање, дневницата од таа точка, заедно со трошоците за ноќевање, изнесува 520 динари.

4. Надоместите за учество на седниците, дневниците и надоместите на патните трошоци според оваа одлука се исплатуваат врз товар на средствата на Сојузниот извршен совет.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместите, дневниците и патните трошоци на членовите на Сојузниот правен совет и на членовите на Сојузниот економски совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77).

6. Оваа одлука се применува од 29 април 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 395
1 јуни 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

470.

Врз основа на член 12 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И ЗА НАДО- МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕ- НОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ И НА СО- ЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. Лицата што органите или организациите ги определите да учествуваат во работата на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување и на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика и на нивните работни тела, имаат право на дневници и на надомест на патните трошоци кога патуваат заради учествување на седници на тие совети, односно на нивните работни тела или заради извршување на други задачи за потребите на тие совети.

Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на дневници за деновите поминати надвор од живеалиштето во износ од 420 динари, на надомест на патните трошоци за превоз со железница и користење на коли за спиење, со автобус, брод или авион, односно на надомест на трошоците за користење на сопствен патнички автомобил, со тоа што надоместот за еден поминат километар да изнесува 30% од продажната цена за еден литар бензин.

2. Право на дневници и на надомест на патните трошоци според точка 1 став 2 од оваа одлука имаат и лицата што по покана присуствуваат на седници на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување, и на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика и на нивните работни тела или кога по одлука од претседателите на тие совети патуваат заради извршување на други работи.

3. Ако на лицата од точка 1 на оваа одлука им се признаваат трошоците за ноќевање, дневницата од точка 1 на оваа одлука заедно со трошоците за ноќевање изнесува 520 динари.

4. Дневниците и надоместите на патните трошоци според оваа одлука се исплатуваат врз товар на средствата на Сојузниот извршен совет.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на дневниците и за надоместот на трошоците за превоз на членовите на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување и на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77).

6. Оваа одлука се применува почнувајќи од 29 април 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 396
1 јуни 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

471.

Врз основа на член 12 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И НАДОМЕСТИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Членовите на меѓурепубличките комитети и нивните работни тела и на работните и други тела на Сојузниот извршен совет, кога присуствуваат на седници на меѓурепубличките комитети и тела чии се членови, како и лицата што по покана од Сојузниот извршен совет присуствуваат на седници и други состаноци што ги организира Советот или кога патуваат заради извршување на други задачи за потребите на меѓурепубличките комитети и нивните работни тела и на работните и други тела на Советот, имаат право на дневници за деновите поминати надвор од местото на постојаното живеење во износ од 420 динари, и на надомест на трошоците за превоз со железница и користење на коли за спиење, автобус, брод или авион, односно на надомест на трошоците за користење на сопствен патнички автомобил, со тоа што за еден поминат километар надоместот да изнесува 30% од продажната цена на еден литар бензин.

2. Ако на лицата од точка 1 на оваа одлука им се признаваат трошоците за ноќевање, дневницата од точка 1 на оваа одлука, заедно со трошоците за ноќевање, изнесува 520 динари.

3. На членовите на меѓурепубличките комитети и нивни работни тела и на работните и други тела на Сојузниот извршен совет, што се членови на Советот, им припаѓаат дневници и надомест на трошоците за превоз и ноќевање според Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира и на функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ според листата на именуваните функционери утврдена од потписниците на Општествениот договор и од делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/75).

4. Дневниците и надоместите на трошоците за превоз и ноќевање од точ. 1 и 2 на оваа одлука се исплатуваат врз товар на средствата на Сојузниот извршен совет.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на дневниците и за надоместот на трошоците за превоз на членовите на меѓурепубличките комитети и на работните и други тела на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77).

6. Оваа одлука се применува почнувајќи од 29 април 1978 година.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 397
1 јуни 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

472.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определува постојан граничен премин Келебија за меѓународен друмски сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 399
26 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

473.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 14/77) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.53/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.53/3 Други машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици
Ех
Електронски сметачи на протокот на гас“;

2) по тар. број 84.64 се додава нов тар. број, кој гласи:

„85.15/3ж Друго
Ех
— Параболични антени
— Брановоди“;

3) во тар. број 85.22/2в по алинејата втора се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

— Испитни осцилатори (сигнал-генератори од фреквентен опсег 10 Hz до 10 MHz)

- Сигнал-генератори од фреквентен опсег 10 MHz до 520 MHz
- SHF сигнал-генератори од фреквентен опсег 3,8 GHz до 7,6 GHz
- Воблер сигнал-генератори од фреквентен опсег од 10 MHz до 1300 MHz и до 5,9 GHz до 9,0 GHz“;

4) во тар. број 90.28 по алинејата осма се додаваат дванаесет нови алинеи, кои гласат:

- „— LCR — метар електронски инструменти за мерење индуктивност на капацитетот и отпорот, со фреквенција 1 kHz и 100 kHz
- LCR — метар со пресметување на грешки поради заостаната индуктивност и испитувачка капацитивност на елементите, мерна фреквенција 1 MHz
- Осцилоскопи со два млаза фреквентен опсег DC — 200 MHz
- Електронски универзални х-у пишувачи, со осетливост на влезот 0,4 mV/cm — 4 — V/cm
- дигитални бројачи на електрични појави
- дигитални бројачи преносни, за мерење фреквенции во мобилни системи
- Ватметри дигитални
- Мерачи на коефициентот на стоечки бранови
- Испитувачи на фреквентни карактеристики на микробранови уреди
- Преносни апарати за испитување на загуби и нивоа на сигнали во телекомуникациони линии
- Анализатори на микробранови врски
- Анализатори на телефонски линии“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 30 јуни 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. н. бр. 393
26 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

474.

Врз основа на член 27 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 1 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Ослободени се од плаќања царина следните предмети што се увезуваат во смисла на член 27 став 2 точка 1 од Царинскиот закон:

Тарифен број	Наименување на стоките	Количество
1	2	3
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех Исправувачи за полнење акумулатори	15 парчиња
85.15/3г	Радиогониометриски станици и комплетни уреди за радиоскација во сообраќајот Ех Радиогониометриски станици, примопредаватели комплетни со микрофон	75 парчиња
85.19/6	Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (релеи и др.) Ех Релеи	6 парчиња
85.19/10	Други електрични апарати за спојување и прекинување на електрични кола Ех Прекинувачи на бранови должини и сл.	1 парче
85.20/1а-2	Сијалици од мали големини	2 парчиња
85.21/1	Ламби и цевки Ех Електронски приемни цевки	6 парчиња
85.21/3	Полупроводнички елементи: — Транзистори — Диоди	85 парчиња 17 парчиња
85.21/4	Други електронски микро-кола Ех Интегрални кола	66 парчиња
85.22/2в	Други делови за електрични апарати Ех Линеарен зајакнувач во делови	1 парче
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех — Осцилатор комплет — Фреквенциометар	2 парчиња 2 парчиња

2. Увозот на предметите од точка 1 на ова решение ќе го изврши Сојузот на радиоаматерите на Словенија.

3. Ова решение се применува на увозот на опрема што се врши во 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 398
1 јуни 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

475.

Врз основа на член 28 точ. 3, 4, 7 и 8 и член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на видот, количеството и вредноста на предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 9/77, 18/77 и 25/78), во член 11 точка 3 став 5 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.3-6450/1
30 мај 1978 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Петар Костиќ, с. р.

476.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШТЕ ВО КЕЛЕБИЈА

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Суботица со седиште во Келебија.
2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 3 јуни 1978 година.

03-01 Бр. 8273
29 мај 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

477.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), во врска со одредбата на редниот број 26 од одделот Статистика на стопанските биланси на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година што е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ, РАСХОДИТЕ И ПОТРОШУВАЧКАТА НА ДОМАКИНСТВОТА ВО 1978 ГОДИНА

1. Анкетата за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата ќе се спроведе во втората половина на декември 1978 година и ќе опфати околу 18.000 случајно избрани домаќинства.

2. Со анкетата ќе се присоберат податоци за демографските и социолошките карактеристики на домаќинствата, за условите на домувањето, за снабденоста на домаќинствата со трајни потрошни добра, за височината на потрошените средства според намената на потрошувачката, за количествата на произведените потрошни за исхрана и за користење на годишен одмор.

За домаќинство што има земјоделско стопанство или занаетчиски дуќан ќе се присоберат и податоци за продадените, односно испорачаните количества на земјоделски или занаетчиски производи и за паричните приходи од земјоделското стопанство или од занаетчискиот дуќан, како и податоци за паричните издатоци за земјоделското стопанство или занаетчискиот дуќан.

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата од Сојузниот завод за статистика и на обрасците што ќе ги пропише тој завод.

4. Во спроведувањето на анкетата од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика и статистичките органи, односно организациите во општините и градовите.

5. Податоците присобрани со анкетата од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710-2426/1
12 мај 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

478.

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 37/73 и 24/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на испитување и жигосување на предмети од злато,

сребро и платина, на предмети од ковано злато и сребро и на предмети од бело злато.

Член 2

Испитување на предмети од скапоцени метали се врши со проба врз камен (приближно определување) и со квантитативни анализи (точно определување).

Член 3

Испитување на предмети од скапоцени метали изработени рачно и на предмети од скапоцени метали изработени по машински пат се врши на ист начин.

Член 4

Ковано злато се испитува како секој предмет од злато, а ковано сребро како секој предмет од сребро.

Член 5

Предмет од скапоцен метал составен од повеќе делови се испитува така што секој дел се испитува посебно. Ако врската помеѓу одделни делови е цврста (неделива), доволно е да се испита само еден дел.

Член 6

Предмети од скапоцени метали од мешовита изработка се испитуваат така што секој дел се испитува посебно.

Член 7

Предмет од скапоцен метал што во себе содржи механички уред од обичен метал што не може да се види однадвор (на пример молив) се испитува во раставен облик.

Член 8

Предмет од скапоцен метал преслечен со преслека од друг скапоцен метал (на пример предмет од сребро преслечен со злато, предмет од злато преслечен со платина итн.) се испитува на начинот на кој се испитува скапоцениот метал од кој е предметот изработен.

Член 9

Преслеките од скапоцени метали на предметите не се испитуваат.

II. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ СО ПРОБА ВРЗ КАМЕН

Член 10

Испитување на предмети од скапоцени метали со проба врз камен се врши заради распознавање на скапоцените метали и нивните легури и заради приближно определување на финоста на скапоцените метали.

Со проба врз камен се испитуваат предмети од злато, со финост 585/1000 и 750/1000, предмети од сребро и предмети од платина.

1. Опрема

Член 11

Опремата потребна за испитување на предмети од скапоцени метали со проба врз камен ја сочинуваат:

- 1) пробен камен;
- 2) пробни игли;
- 3) пробни киселини;
- 4) ситен материјал.

Член 12

Пред употребата пробниот камен мора да се премачка со тенок слој чисто масло (бадемово, маслиново итн.). Површината на пробниот камен мора да биде мат брусена и неполирана за да бидат гребениците повидливи.

Член 13

Пробните игли се ламели или стапчиња од скапоцен метал прилемени врз бронзени или бакарни рачки. За секоја финост на скапоцен метал пропишана со Законот за контрола на предметите од скапоцени метали постои посебна пробна игла, односно серија на игли. Во серијата на определена финост се застапени боите на оние легури што во предметот се јавуваат најмногу.

Бојата на легурите зависи од количеството на легираните метали. За да се определи финоста на скапоцените метали што поточно мора при испитувањето да се употреби пробна игла што според бојата е еднаква на бојата на предметот од скапоцен метал што се испитува.

Пробните игли се врзуваат во сноп заради полесно ракување.

Изгледот и димензиите на пробната игла се дадени на цртежот бр. 1, а снопот на пробните игли на цртежот бр. 2.

Член 14

Пробните киселини се смеси на разни минерални киселини што се употребуваат за растворање на цртите што пробните игли ги создаваат врз пробниот камен. Минералните киселини што се користат за правење пробни киселини мораат да бидат хемиски чисти. Пробни киселини откако ќе се направат добро се промешуваат и пред употребата мораат да отстајат неколку часови.

Пробните киселини се чуваат на темно место. Контролната пробна киселина за злато се прави од еднакви делови на концентрирана азотна киселина и дестилирана вода. Таа се користи за утврдување дали предметот е изработен од злато или од обичен метал.

Пробната киселина за злато со финост 585/1000 се прави од 30 cm³ концентрирана азотна киселина, 0.5 cm³ концентрирана хлороводородна киселина и 70 cm³ дестилирана вода. Таа киселина може да дејствува врз цртите на златните легури до финост 650/1000.

Пробната киселина за злато со финост 750/1000 се прави од 40 cm³ концентрирана азотна киселина, 1 cm³ концентрирана хлороводородна киселина и 15 cm³ дестилирана вода.

Пробната киселина за сребро се прави од 3 g калиум-дихромат, 3 cm³ концентрирана сулфурна киселина и 32 cm³ дестилирана вода.



Како пробна киселина за сребро се користи и пробна киселина за злато со финост 750/1000.

Пробната киселина за платина се прави од 9 cm³ концентрирана азотна киселина, 24 cm³ концентрирана хлороводородна киселина, 9 g калиум-нитрат и 3 cm³ дестилирана вода.



Член 15

Во ситен материјал спаѓаат:

- 1) шишенца за пробни киселини;
- 2) кутии за пробни игли;
- 3) средства за чистење на пробниот камен.



ЦРТЕЖ БР. 1



ЦРТЕЖ БР. 2

Член 16

Шпишенцата за пробни киселини имаат шлифван затворац и еден додатен капак над затворацот за да го спречи испарувањето на киселината при стојењето. Затворацот има продолжен завршеток што се нурнува во пробната киселина и служи да ја нанесе киселината врз пробниот камен. Сите шпишенца што се во употреба стојат во дрвена кутија одвоени едно од друго.

Кутните за пробни игли се од дрво, поделени со прегради така што секој вид пробни игли има свое определено место.

Средствата за чистење на пробниот камен се употребуваат по секое поголемо испитување заради отстранување на сите гресови што се наоѓаат врз пробниот камен. Најповоодно средство за чистење е пливек (бимштајн). По чистењето пробниот камен се измива со вода, се брише со ленена крпа и се мачка со тенок слој на масло.

2. Начин на вршење на испитување

Член 17

Со предметот од скапоцен метал или легура чија приближна финост се испитува се трие тенка црта по површината на пробниот камен. Должината на цртата е околу 3 cm, а широчината на цртата е околу 0,5 cm. Површината на пробниот камен под цртата не смее да се гледа.

Член 18

При испитувањето на злато врз пробен камен треба прво да се утврди дали предметот што се испитува е од злато. Пробниот камен се трие со предметот што се испитува на потоа од едната и од другата страна на цртата се трие црта со пробна игла приближно иста боја. Контролна пробна киселина се нанесува истовремено врз сите три црти и се набљудува нејзиното дејство. Ако цртата што ја оставил предметот веднаш потемни, се смета дека не е предмет од злато. Ако контролната пробна киселина не реагира врз цртите, предметот е од злато. Потоа киселината се влива со филтер-хартија, цртите се преслечуваат со пробна киселина за злато со финост 585/1000 и по една до две минути се набљудува дејството на пробната киселина врз цртите. Ако содржината на златото во предметот е помала, цртата што ја оставил предметот побрзо ќе поцрни, а ако дејството на пробната киселина врз цртите е исто, финоста на златото во предметот што се испитува и пробната игла приближно е еднаква. Пробната киселина се влива од пробниот камен со повеќекратно свиткана филтер-хартија.

Ако пробната киселина за злато со финост 585/1000 не дејствува врз цртите, испитувањето се врши со пробна киселина за злато со финост 750/1000 на начинот предвиден во овој член.

Предметите од злато со финост поголема од 750/1000 не се испитуваат со проба врз камен.

Член 19

За испитување на сребро врз пробен камен се користи пробна киселина за злато со финост 750/1000. Со дејството на таа киселина врз цртите, врз пробниот камен се создава густ бел или синкаво бел талог, кој е карактеристичен само за сребро. Тој талог се појавува и во присуство на кој и да било скапоцен или обичен метал во сребро, освен олово и жива.

Испитување на предмети од сребро се врши на начинот предвиден за испитување на предмети од злато, со тоа што цртите натриени по површината

на пробниот камен се преслечуваат со пробна киселина за сребро. Ако пробната киселина целосно ги раствори цртите врз пробниот камен се смета дека во предметот што се испитува нема сребро. Ако предметот содржи сребро, се појавува црвена боја, и тоа што предметот содржи повеќе сребро бојата на талогот на цртите е појасно црвена додека со порастот на бакар бојата преминува во темноцрвено.

Член 20

При испитувањето на платина врз пробен камен цртите натриени по површината на пробниот камен со предметот што се испитува се преслечуваат со пробна киселина за платина. Ако предметот не е од платина, натриената црта поцрнува.

За предмет од платина, потенок пробен камен на кој се натриени црти се става во порцеланска чинија и се прелева со 100 cm³ пробна киселина за платина. Порцеланската чинија не смее да биде премногу плитка и нејзиниот пречник треба да изнесува околу 10 cm. Чинијата се загрева во комора додека не се постигне температура на растворот од 80 до 90°C. Температурата се контролира со мал термометар нурнат во растворот. Пробниот камен стои во чинијата сè додека пробната киселина не ќе почне да реагира врз цртите, потоа се вади од киселината, се измива со вода, а остатоците на вода се впираат со филтер-хартија. Пробниот камен се исушува и се споредува дејството на пробната киселина врз цртите и така со споредување то се утврдува приближната финост на предметот од платина.

Пробната киселина за платина не смее да биде прегрејана бидејќи во тој случај дејството врз цртите е пребрзо и прејакو така што целосно ги раствора. Пробниот камен може да се стави и во ладна киселина па сето заедно да се грее додека киселината не ќе почне да реагира врз цртите.

Реакцијата при испитувањето на платина можат да ја попречуваат други метали што се наоѓаат во платината, особено платинските метали што ја зголемуваат отпорноста на предметот од платина према пробната киселина.

На начинот на кој се испитуваат предмети од платина се испитуваат и предмети направени од легури од платина и иридиум само што дејството на киселината е побавно.

Член 21

Испитување на бело злато со проба врз камен се врши на начинот предвиден за испитување на злато со тоа што се употребува пробна игла од позната легура од бело злато.

III. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ СО КВАНТИТАТИВНИ АНАЛИЗИ

Член 22

Квантитативните анализи на предмети од скапоцени метали (гравиметриски и волуметриски) се применуваат при испитувањето на легури што содржат неколку видови скапоцени метали или при определување на точната финост на некој скапоцен метал или легура.

Како гравиметриски метод на квантитативната анализа најчесто се користи методот на купелација за испитување на предмети од злато, како и на други предмети од скапоцени метали.

1. Опрема

Член 23

Опремата потребна за испитување на предмети од скапоцени метали со квантитативни анализи ја сочинуваат:

- 1) печка за купелација;
- 2) купели;
- 3) машинчки, факалки и пинцети;
- 4) машина за валање лим;
- 5) наковална, чекан и лонче за жарене;
- 6) садови за растворање (Кјелдалови садови);
- 7) песочна бања;
- 8) ваги.

Член 24

Печката за купелација може да биде електрична или гасна. Таквата печка треба да достигне температура до 1500°C за релативно кратко време. Во таа печка не може да се топи платина или иридиум, па испитувањето на платина се врши со таложење со соодветни реагенси.

Купелите се порозни садови што се прават од изгорени коски (најдобро овчи), од сосема суви овчи коски или од смеса на коскено брашно со портланд-цемент и магнезит. Купелата на температурата на топењето на скапоцениот метал треба да биде нетоплива и доволно цврста за да овозможи соодветно ракување. Најраспространети се купелите со слаби конусни бокови. Горната вдлабнатина служи за ставање мостра. Масата на купелата мора да ѝ одговара на масата на мострата што се става во неа. Купелата треба, по правило, да има мест пати поголема маса од масата на мострата.

Машинките, факалките и пинцетите се од различни облици и пригодни според печката и купелата тако што да овозможуваат лесно ракување. Тие треба да бидат изработени од материјал отпорен на високи температури и да имаат дрвена рачка.

Машината за валање лим се користи за валање на златносребрено зрна во тенко ливче погодно за завиткување во колак. Машината има два валјака што можат да се детеруваат според дебелината на мострата. Валјаците треба да бидат без гребеници и добро исполирани. Машината треба да биде добро прицврстена за подлога и да има електричен погон.

Чеканот и наковалната треба да се наоѓаат до машината за валање лим и се користат за обликување на зрното пред да се почне со извлекување во лим.

Лончињата за жарене се прават од огноотпорен материјал, во различни облици и служат за жарене на готови мостри заради добивање боја и цврстина.

Садовите за растворање (Кјелдалови садови) се садови од квалитетно стакло со зафатнина до 100 cm³, облик погоден за ставање на песочна бања и изварување без прскање на мострата.

За квантитативни анализи на скапоцени метали се користат песочна бања со најмалку две работни места и со држач за садот за растворање.

Вагата е со класа на точност I (микроаналитичка) и таа мора да биде поставена според важечките прописи.

2. Потребни раствори

Член 25

Растворите се користат при точно определување на скапоцените метали по методот на купелација и други методи.

Растворите мораат да се направат пред почетокот на испитувањето на скапоцените метали, и тоа за секој скапоцен метал посебно.

За растворање на злато и легури во злато се користи азотна киселина со зафатнишка маса 1170 kg/cm³ и 1230 kg/cm³. Азотната киселина мора да биде хемиски чиста без траги на хлор. Садовите за растворање мораат да бидат чисти. Подобри резултати се постигаат ако киселината претходно се загрее од 75 до 90°C. Во текот на растворањето на златото, односно легурата од злато, киселината треба постојано да се одржува близу точката на вриењето.

За квантитативни анализи на сребро и легури од сребро се користат раствори што се предвидени за методите според Cay-Lussac и Volhard.

3. Начин на вриење на испитување

Член 26

Злато и предмети од злато се испитуваат со методот на купелација.

Член 27

Бело злато и предмети од бело злато се испитуваат со методот на купелација.

Член 28

Сребро и предмети од сребро се испитуваат по методот според Cay-Lussac и Volhard.

Сребро и предмети од сребро можат да се испитуваат и со потенциометриските методи.

Член 29

Платина и предмети од платина се испитуваат со таложење со амониумхлорид. Платина и предмети од платина можат да се испитуваат и со електролиза, како и со методи на спектрографија.

IV. ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 30

При жигосување на предмети од скапоцени метали предметите не смеат да се оштетат, ниту механички ниту естетски.

Жигот се става на делот од предметот означен во Списокот на предметите на кои се впишува жиг, што е одлучен кон овој правилник и е негов составен дел.

Жиг може да се стави и на дел на предметот што не е означен во списокот од став 2 на овој член ако ќе биде позитивен.

Член 31

Ковано злато и сребро се жигосува на ист начин како и секој предмет од злато, односно предмет од сребро.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0214-9415/1
2 април 1978 година
Белград

Го заменува директорот
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
д-р Драгутин Бошковиќ, с. р.

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ СЕ ВТИСНУВА ЖИГ

Шише — жиг се втиснува на грлото и затката
 Бокал — жиг се втиснува на работ и капакот
 Брош — жиг се втиснува на внатрешната страна на главниот дел, а ако е можно — и на затворачот
 Бурма — жиг се втиснува од внатрешната страна
 Чаша — жиг се втиснува на работ, а ако чашата е со рачка и капак — и на тие делови
 Четка — жиг се втиснува на долниот раб
 Чешел — жиг се втиснува на едниот крај
 Чинија — жиг се втиснува на долниот раб
 Дијадема — жиг се втиснува на едниот крај
 Рачка — жиг се втиснува на внатрешната страна на работ
 Држалка — жиг се втиснува на цевката
 Копче — (за кошули, блузи, манжетни) — жиг се втиснува од внатрешната страна
 Игла — жиг се втиснува од внатрешната страна на главниот дел
 Канта — жиг се втиснува на дното или на работ. Ако кантата има ножиња жигот се втиснува на едно ноже. Жиг се втиснува и на рачката и на украсните делови, ако кантата ги има.
 Алка — жиг се втиснува на поголемиот дел
 Клешти — жиг се втиснува на едниот крај. Ако клештите се помасивни — и на другиот крај
 Клуч — жиг се втиснува на горниот крај
 Конец — жиг се втиснува на едниот дел (мал копец) или на обата дела (голем копец)
 Корици — жиг се втиснува на грбот на страницата (ако кориците се од еден дел. Ако кориците се составени од повеќе делови — жиг се втиснува на секој дел)
 Кошница — жиг се втиснува на дното и на секој украсен дел (ако го има)
 Кутија — жиг се втиснува на дното и капакот. Ако капакот е од два дела, жиг се втиснува на секој дел. Жиг се втиснува и на бравата и клучот
 Кутија за часовници — жиг се втиснува на внатрешниот дел на капакот, на вратот и алката
 Синџир — жиг се втиснува на едниот крај. Ако синџирот е помасивен, се втиснува на обата краја. Ако синџирот има придаток и тој се жигосува
 Павкало — жиг се втиснува на секој крај на главниот дел. Ако павкалото има и споредни делови (алки, синџири итн.), жиг се втиснува и на споредните делови
 Лонец — жиг се втиснува на дното и работ
 Лопатчиња — жиг се втиснува на рачката од внатрешната страна. Ако лопатчињата се од две парчиња, секое парче се жигосува. Двојните рачки се жигосуваат посебно
 Меч — жиг се втиснува на рачката од внатрешната страна на работ
 Мاستилница — жиг се втиснува на дното и капакот
 Машички — жиг се втиснува на преломниот дел. Ако машичката има два крака, жиг се втиснува на секој крак
 Медалјон — жиг се втиснува на алката. Ако медалјонот има капак, жиг се втиснува на капакот од внатрешната страна
 Очила — жиг се втиснува помеѓу рамката и рачката
 Напрсток — жиг се втиснува на работ
 Белезици: — филигранска — ако деловите се лемени жиг се втиснува на затворачот, а ако не се лемени жиг се втиснува на секое парче
 — мазна — жиг се втиснува на затворачот
 — шуплива — жиг се втиснува на секоја половина на белезицата

— тркалезен обрач — жиг се втиснува од внатрешната страна
 — плетена (во повеќе стракови) — жиг се втиснува на затворачот
 Натписна плоча — жиг се втиснува од внатрешната страна близу работ
 Наушници — жиг се втиснува на затворачот.
 Секој придаток се жигосува
 Пари — жиг се втиснува близу работ
 Нож — жиг се втиснува на рачката
 Огледало — жиг се втиснува на опковата. Ако огледалото има рачка, жиг се втиснува и на рачката
 Гердан — жиг се втиснува на главниот дел, а ако герданот има синџир жиг се втиснува на затворачот. На ист начин жиг се втиснува и на гердани составени од пари
 Опкова за бастуни, рогови итн. — жиг се втиснува на работ
 Опкова за чаши и капаци — жиг се втиснува на рачката и капакот
 Рамка — жиг се втиснува на работ, а ако рамката е на синџир се жигосува и крајот на синџирот
 Орден — жиг се втиснува на главниот дел од внатрешната страна. Жиг се втиснува и на споредните делови ако орденот ги има
 Пехар без стапка — жиг се втиснува на работ
 Пехар со стапка — жиг се втиснува на работ и стапката
 Пехар со капак и рачка — жиг се втиснува на рачката и капакот
 Пепелник — жиг се втиснува на работ
 Посипувач (за цри пипер, шеќер итн.) — жиг се втиснува на долниот дел и на капакот
 Послужавник — жиг се втиснува близу работ на дното од внатрешната страна. Жиг се втиснува и на рачката и на украсот
 Прстен — жиг се втиснува на кружниот дел од внатрешната страна
 Притискувач — жиг се втиснува на плочите на работ. Сите додатоци се жигосуваат
 Придатоци — жиг се втиснува на самиот придаток од внатрешната страна. На мал придаток жиг се втиснува на алката. На придаток во облик на пари жиг се втиснува близу работ
 Пудриера — жиг се втиснува на дното и на капакот
 Салветен обрач — жиг се втиснува на работ од внатрешната страна
 Саат — жиг се втиснува на капакот од внатрешната страна. Поголем саат се жигосува на вратот и алката. Рачен саат со белезици се жигосува на капакот и на копецот од белезицата
 Соларник — жиг се втиснува на дното
 Пулт (за шишиња за масло, оцет, сенф, итн.) — жиг се втиснува на долниот дел и на рачката
 Пулт за чепкалки — жиг се втиснува на главниот дел, а ако пултот има капак жиг се втиснува и на капакот
 Пулт за чаши — жиг се втиснува на работ и на рачката
 Пулт за цигари — жиг се втиснува на обете страни
 Сад — жиг се втиснува на долниот дел и на работ
 Свеќник — жиг се втиснува на стапката од внатрешната страна, на цевката и на лулето
 Свеќник — полилеј — жиг се втиснува на средниот дел, на секоја гранка и на украсите
 Табакери — жиг се втиснува на дното и на капакот
 Чинија — жиг се втиснува на надворешниот раб
 Шюла — жиг се втиснува на главниот дел од внатрешната страна
 Запалка — жиг се втиснува на телото на запалката и на капакот

479.

Врз основа на член 32 став 1, во врска со член 81 став 2 и член 84 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и цени, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна, како и условите за обезбедување и зачувување на нивниот квалитет и хигиенска исправност.

Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и прометот на производите од став 1 на овој член.

Член 2

Квалитетот на добиточната храна и на суровините за производство на добиточна храна се определуваат врз основа на органолептичките својства на производите (изглед, боја, миризба), видот и количеството на хранливите состојки што производот, односно суровината мора да ги содржи (протеин, маст, сурови влакна, пепел, витамини и др.), хигиенските својства на производот, како и врз основа на видот и количеството на материите што производот, односно суровината не смее да ги содржи, односно што смее да ги содржи само во определени количества (забранети материи, туѓи миризби и сл.).

Член 3

Условите што во поглед на здравствената исправност мораат да ги исполнуваат добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна, се утврдуваат со посебни прописи.

Член 4

Содржината на одделни состојки на добиточната храна е изразена за секоја суровина, односно смеса во проценти или во соодветни мерни единици во однос на материјата сушена на воздух.

Член 5

Добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна, можат да се пуштат во промет само ако се декларирани, односно обележани и спакувани на начинот определен со овој правилник.

Податоците во декларацијата, односно обележувањето на добиточната храна и на суровините за производство на добиточна храна мораат да бидат на јазичите и писмата на народите на Југославија.

Член 6

Добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна се чуваат и се транспортираат на начин што обезбедува зачувување на нивниот квалитет, а кој е пропишан со овој правилник.

Член 7

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз увезената добиточна храна и суровините за производство на добиточна храна, како и врз добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна наменети за извоз, ако со важечки прописи не е определено поинаку.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, одредбите од овој правилник нема да се применуваат врз добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна што е наменета за извоз, ако прописите на земјата увозничка или обичаите на странскиот пазар бараат отстапување од условите во поглед на квалитетот пропишан со овој правилник.

II. ДОБИТОЧНА ХРАНА

ХРАНИВА

Член 8

Хранива, во смисла на овој правилник, се производи од растително, животинско, односно минерално потекло, произведени по природен или индустриски пат и што служат за исхрана на домашни животни, а не се штетни за здравјето на добитокот, како ниту за здравјето на луѓето што ги употребуваат прехранбените производи од животинско потекло, и тоа:

- 1) зрнесты хранива;
- 2) производи на мелничарството и споредни производи на мелничарството;
- 3) споредни производи на индустријата на скроб;
- 4) споредни производи на индустријата на алкохоли и врисења;
- 5) производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата на шеќер;
- 6) споредни производи на индустријата на масло;
- 7) сушени растителни производи;
- 8) други растителни производи;
- 9) хранива од животинско потекло;
- 10) хранива со додаток на непротеински азотни соединенија;
- 11) минерални хранива.

1. Зрнесты хранива

Член 9

Зрнесты хранива, во смисла на овој правилник, се: жита, зрна на легуминози и зрна на маслодајни култури, што служат за исхрана на животни.

Член 10

Житата за исхрана на животни, освен пченката, мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

- 1) изгледот и бојата да им се својствени на видот и на вариететите на одделни култури;
- 2) зрното да им е зрело со својствена миризба, со нормална боја и вкус, и да не содржат пестициди во количества поголеми од дозволените;
- 3) да не содржат повеќе од 3% туѓи примеси и тоа: до 1% неоргански материи што не се штетни за здравјето на животните и до 2% други органски материи (делови на стебленца, листе, зрна од други растенија, итн.) од што може да има до 0,4% какав и гламна, а до 0,1% зрна од плевели штетни за здрав-

јето на животните (*Lolium temulentum*, *Lolium re-motum*, *Datura stramonium*) и зрна од гламна;

4) да не содржат повеќе од 3% потемнети или поинаку бојосани зрна или ртулци, од тоа до 0,3% се видлива мувла;

5) да не содржат повеќе од 4% гламносани зрна, и да немаат живи инсекти;

6) да не содржат повеќе од 5% скршени, нераз-виени, штурци и прортени зрна, од тоа до 0,2% за-горени зрна;

7) да не содржат вкупно примеси и дефекти од точ. 3 и 4 од овој став повеќе од 10%.

Како примеси не се сметаат зрната од други жита ако нивното учество не преминува 10%.

Член 11

За одделни видови жита, освен за пченката, се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на житото	О п и с	Услови на квалитетот
Пченица	Зрно од културни сорти пчени-ца (<i>Triticum sativum</i> , <i>Triticum durum</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 68 kg/hl Влага: до 14%
Јарма од пченица	Здробено и иситнето зрно од пченица	Скроб: најмалку 53% Влага: до 14%
Рж	Зрно од културни сорти на рж (<i>Secale cereale</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 60 kg/hl Влага: до 14%
Јачмен	Зрно од културни сорти на че-тириреден и двореден јачмен (<i>Hordeum vulgare</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 60 kg/hl Влага: до 14%
Зоб (овес)	Зрно од културни сорти на зоб (<i>Avena sativa</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 50 kg/hl Влага: до 14%
Алваиско просо (сирак)	Зрно од културни сорти на сирак (<i>Andropogon sorghum</i> , <i>Sorghum californicum</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 60 kg/hl Влага: до 14%
Ориз	Цели и кршени зрна од излупен ориз (<i>Oriza sativa</i>)	Излупени зрна: најмалку 93% Влага: до 14%
Кршени зрна од жито	Спореден производ при комбај-нирање, вршење и приготвува-ње на жито	Процентот на кршени зрна не се зема во предвид Влага: до 14%
Просо	Зрно од просо (<i>Panicum</i>)	Хектолитарска маса: најмалку 65 kg/hl Влага: до 14%

Член 12

За пченкарно зрно за исхрана на животни се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

1) изгледот и бројот на зрното да им се својстве-ни на одделните видови, вариетети и хибриди;

2) зрното да е здраво, зрело, со својствена ми-ризба, боја и вкус, без знаци на мувла и други ра-сипувања;

3) да не содржи пестициди во количества пого-леми од дозволените;

4) хектолитарската маса да изнесува најмалку 65 kg/hl;

5) да не содржи повеќе од 14% влага;

6) да не содржи повеќе од 11% примеси, и тоа:

а) туѓи примеси до 4% од коишто:

— неоргански материи (земја, каменчиња, песок, прав и друго) до 1%;

— штетни примеси (семе од отровни и штетни растенија, семе на дрвца, гламна и др.) до 1% од што какол до 0,4%;

— други туѓи примеси (органски материи, како на пр. делови од стебленца, лисје и семе од дива растенија) до 2%;

б) оштетени, неразвиени, штурци, прортени, из-горени и слични зрна на жито најмногу 7%.

Како примеси не се сметаат зрната на други жи-та и лекуминози, ако нивното учество не премину-ва 10%.

Член 13

За пченкарен кочан за исхрана на животни се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

1) зрното во кочан мора да биде здраво, без вид-ливи знаци на мувла;

2) влагата на зрното во кочан до 14%;

3) односот на зрното и кочанката — најмалку зрното 73%, кочанката 22%.

Член 14

За зрна на лекуминози за исхрана на животни се пропишуваат следните општи услови на квали-тетот, и тоа:

1) бојата да им е својствена на видот, сортата и вариететите и да не содржат пестициди во коли-чества поголеми од дозволените;

- 2) да не содржат повеќе од 15% влага;
 3) меѓу зрната да нема повеќе од 5% туѓи примеси, од тоа:
 — неоргански материи (земја, песок, прав и др. најмногу 1%);
 — штетни примеси (семе од отровни и штетни растенија) најмногу 0,5%; и

- други туѓи примеси (органски материи, семе од диви растенија и др.) најмногу 3,5%;
 4) да нема повеќе од 8% оштетени, неразвиени, штурци и слични зрна на лекуминози;
 5) да не содржат семе од сплит.
 Како примеси не се сметаат зрната од други лекуминози, ако нивното учество не преминува 10%.

Член 15

За зрна на лекуминози за исхрана на животни се пропишуваат следните посебни услови на квалитетот, и тоа:

Вид на лекуминози	Опис	Посебни услови на квалитетот
Грашок	Сите видови јастив и добиточен грашок (<i>Pisum sativum</i> , <i>Pisum arvense</i>)	Влага: до 15%
Бакла	Културни сорти на бакла (<i>Vicia faba</i>)	Влага: до 15%
Обичен граор	Зрно од културни сорти на обичен граор (<i>Vicia sativa</i> , <i>Vicia rapanica</i>)	Влага: до 15%
Соја	Загреано (гостирано), лупено и мелено семе од соја (<i>Glycine hispida</i>)	Протеин: најмалку 32% Маст: најмалку 14% Влага: до 10% Сурови влакна: до 5% Пепел: до 6%
Гуар	Зрно од гуар (<i>Cyamopsis tetragonalis</i> , <i>Cyamopsis psoraloides</i>) термички третирано	Протеин: најмалку 40% Маст: до 5% Сурови влакна: до 15% Влага: до 10%
Лупина	Зрно од културни видови и сорти на лупина (<i>Lupinus albus</i> , <i>Lupinus luteus</i> , <i>Lupinus angustifolius</i>)	Влага: до 15%
Грав	Зрна од грав (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Влага: до 15%
Лека	<i>Lens esculenta</i>	Влага: до 15%
Слануток (леблебија)	<i>Cicer arietinum</i>	Влага: до 15%

2. Производи на мелничарството и споредни производи на мелничарството

Член 16

Под производи на мелничарството и споредни производи на мелничарството, во смисла на овој правилник, се подразбираат производите на механичка преработка на жита, наменети за исхрана на добитокот.

Производите од став 1 на овој член не смеат да содржат мувла, гламна, плевелско семе и песок, повеќе од 0,25%.

Член 17

За производите на мелничарството и споредните производи на мелничарството се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на производот на мелничарството или на споредниот производ на мелничарството	ОПИС	Услови на квалитетот
1	2	3
Пченично крмно брашно	Производ добиен со мелење на пченица	Боја: светлотемна до црвеникавожолта Вкус: без горчливост, запаленост и киселост Крупнотија на мелењето: најмалку

1	2	3
		95% брашно треба да мине низ сито со квадратни отвори 1 mm големина, а остатокот треба да мине низ сито со квадратни отвори 2 mm големина Скроб: најмалку 30% Влага: до 13% Сурови влакна: до 6% Пепел: до 4% Степен на киселост: до 8
'Ржено добиточно брашно	Производ добиен со мелење на 'рж	Боја: сивотемна Скроб: најмалку 30% Крупнотија на мелењето: најмалку 95% брашно треба да мине низ сито со квадратни отвори 1 mm големина, а остатокот треба да мине низ сито со квадратни отвори 2 mm големина Влага: до 13% Сурово влакно: до 5% Пепел: до 4% Степен на киселост: до 8
Пченични трици	Производ добиен со мелење на пченица по одвојувањето на брашното и крушецот (гризот), а се состои претежно од обвивката на зрното и од делови на ендоспермот	Боја: светлотемна, слична на бојата на пченичното зрно Вкус: без горчливост Крупнотија на мелењето: најмалку 90% трици треба да мине низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот треба да мине низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 13% Примеси: — неоргански до 0,5% — органски до 0,4% Влага: до 13% Сурови влакна: до 11% Пепел: до 6% Степен на киселост: до 8
'Ржени трици	Производ добиен со мелење на 'рж, по одвојувањето на брашното и (гризот), а се состои претежно од обвивката на зрното и од делови на ендоспермот	Боја: сивотемна до зеленикава Протеин: најмалку 12% Влага: до 13% Сурови влакна: до 11% Пепел: до 6% Степен на киселост: до 8
Пченкарни трици	Производ добиен при производството на пченкарен крушец (гриз) а се состои од обвивката на зрното на пченка	Боја: својствена на пченкарно зрно Вкус: без горчливост Протеин: најмалку 9% Влага: до 13% Сурови влакна: до 10,5% Пепел: до 2,5%
Оризови трици	Производ добиен со лупење и полирање на ориз, а се состои од обвивката на зрното и од делови на ендоспермот	Боја, миризба и вкус: својствени на неизлупено зрно на ориз Протеин: најмалку 9% Влага: до 13% Сурови влакна: до 10% Пепел: до 9%
Обезмастени оризови трици	Производ добиен од зрно на ориз, од кое е издвоено маслото	Протеин: најмалку 13% Влага: до 12% Маст: до 3% Пепел: до 12%
Пченични 'ртулци	Производ добиен со издвојување на 'ртулци од очистена пченица при производството на брашно, а се состои претежно од 'ртулци, со присуство на брашно и трици	Боја: светложолта Миризба: слична на миризбата на пченица Вкус: без запаленост и горчливост Протеин: најмалку 25% Маст: најмалку 7% Влага: 10%

1	2	3
		Сурови влакна: до 3,5% Пепел: до 5% Песок: до 0,25% Гламни и цриила: до 0,4% Без мувла, инсекти и метални при- меси
Пченкарни 'ртулци	Производ добиен со издво- жување на 'ртулци од пченкарно зрно, а се сос- тои претежно од 'ртулци со делови на обвивката на зрното и ендоспермот	Боја: светложолта Миризба: слична на пченкарна јарма Вкус: без горчливост и запаленост Протеин: најмалку 15% Влага: до 10% Маст: до 7% Сурови влакна: до 8% Пепел: до 4% Песок: до 0,25% Гламни и цриила: до 0,4% Без мувла, инсекти и метални при- меси
Пченкарно крмно брашно	Производ добиен со меле- ње зрна од пченка	Боја: светложолта Миризба: слична на пченкарна јарма Вкус: без горчливост и запаленост Скроб: најмалку 58% Влага: до 14% Сурови влакна: до 6% Пепел: до 5%

3. Споредни производи на индустријата на скроб

Член 18

За споредните производи на индустријата на скроб наменети за исхрана на добиток се пропишу-
ваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на споредниот производ на индустри- јата на скроб	ОПИС	Услови на квалитетот
1	2	3
Пченкарен глутен	Производ добиен при про- изводството на пченкарен скроб, а се состои пре- тежно од пченкарен глу- тен, скроб и обвивка на зрно	Боја: светложолта Миризба: својствена на јарма без миризба на гнилеж Вкус: умерено кисел Протеин: најмалку 50% Влага: до 12% Сурови влакна: до 3% Пепел: до 2%
Пченкарен глутен со трици	Производ добиен при про- изводството на пченкарен скроб, а се состои прете- жно од пченкарен глутен, скроб и обвивка на зрно, со поголемо присуство на ситни трици	Боја: светложолта Миризба: својствена на јарма, без миризба на гнилеж Вкус: умерено кисел Протеин: најмалку 22% Влага: до 12% Сурови влакна: до 7% Пепел: до 2%
Пченкарен талог	Производ добиен при про- изводството на пченкарен скроб со мешање на глу- тен, крупни и ситни три- ци, сачма или погача на пченкарни 'ртулци и ек- стракти од квасење	Боја: светлокостенлива, слична на бојата на пченката Миризба: својствена на пченкарна јарма Вкус: умерено кисел, без запаленост Протеин: најмалку 17% Влага: до 12% Сурови влакна: до 9% Пепел: до 25%
Пченкарен талог со корнстип	Производ добиен при про- изводството на пченкарен скроб со мешање на пчен-	Боја: светлокостенлива Миризба: својствена на пченкарен екстракт (корнстип)

1	2	3
	карни трици, пченкарен екстракт и погачи од пченкарни 'ртулци	Вкус: слабо кисел Протеин: најмалку 14% Влага: до 12% Пепел: до 6% Сурови влакна: до 15%
Пченичен глутен	Производ добиен при производството на пченичен скроб, а се состои претежно од пченичен глутен, со помали количества на обвивка од зрно и скроб	Боја: костенлива Миризба: својствена на пченкарна јарма Протеин: најмалку 60% Влага: до 12% Маст: до 2% Сурови влакна: до 3% Пепел: до 2%

4. Споредни производи на индустријата на алкохоли и вриења

Член 19

За споредните производи на индустријата на алкохоли и вриења наменети за исхрана на добиток се прописуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на споредниот производ на индустри- јата на алкохоли и вриења	О П И С	Услови на квалитетот
1	2	3
Исушен крмен квасец (<i>Torula</i>)	Производ добиен со размножување на квасни габички (<i>Torula Species</i>) на различни подлоги	Боја: светложолта до светлосива Миризба: својствена на квасец Протеин: најмалку 44% Влага: до 8% Сурови влакна: до 2% Пепел: до 9%
Исушен крмен квасец (<i>Saccharomyces</i>)	Производ добиен со размножување на квасни габички (<i>Saccharomyces Species</i>) на различни подлоги	Боја: светложолта до светлосива Миризба: својствена на квасец Протеин: најмалку 50% Влага: до 8% Сурови влакна: до 2% Пепел: до 9% Пепел нерастворлив во хлороводородна киселина: до 1%
Исушен пивски квасец (<i>Saccharomyces</i>)	Производ добиен при производството на пиво, со филтрација по ферментација, а се состои од габички на пивски квасец (<i>Saccharomyces Species</i>), од остатоци на подлога и од производи на ферментација	Боја: сива до темносива Протеин: најмалку 40% Влага: до 11% Сурови влакна: до 1% Пепел: до 10%
Исушен пивски ком	Производ добиен како остаток при производството на пиво, а се состои од јачменов слад и зрна од жито	Боја: светлотемна до сивотемна Миризба: на житото што било употребено за производство на пиво Протеин: најмалку 20% Влага: до 10% Маст: до 12% Сурови влакна: до 20% Пепел: до 8%
Јачменови сладни 'ртулци	Производ добиен од издвојување на 'ртулци од јачменов слад при производството на пиво	Боја: светлокостенлива до темно-костенлива Миризба: без миризба на гнилеж и мувла

1	2	3
		Протеин: најмалку Влага: до 22% Маст: до 10% Сурови влакна: до 2% Пепел: до 14% до 7%
Исушена комина	Производ добиен со сушење на остатоци при производството на алкохол од суровини богати со скроб (жито, компир и др.)	Боја, миризба и вкус својствени на суровината од која е добиена комината Блага: до 12% Туѓи примеси, песок, земја, каменчиња и сл. до 2%

5. Производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата на шеќер

Член 20

Под производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата на шеќер, во смисла на овој правилник, се подразбираат остатоците при производството на шеќер, како и шеќерот наменет за добиточна храна.

За производите од став 1 на овој член се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на производот на индустријата на шеќер и на споредниот производ на индустријата на шеќер	ОПИС	Услови на квалитетот
Суви режанки од шеќерна репа	Исушени излужени режанки од шеќерна репа	Миризба: без миризба на киселини, мувла и распаѓање Вкус: на шеќерна репа Влага: до 12% Пепел: до 7% Пепел нерастворлив во хлороводородна киселина: до 2,5%
Суви режанки од шеќерна репа меласирани	Исушени излужени режанки од шеќерна репа со додаток на меласа	Миризба и вкус на меласа Вкупен шеќер сметан како сахароза: најмалку 10% Пепел: до 8% Влага: до 14% Пепел нерастворлив во хлороводородна киселина: до 2,5%
Денатуриран шеќер	Шеќер денатуриран со дозволени средства	Сахароза: најмалку 98%
Меласа од шеќерна репа	Вискозен остаток во производството или рафинацијата на шеќер од шеќерна репа	Боја: темнокостенлива Миризба и вкус својствен на меласа Сахароза: определена со полариметар најмалку 45% Влага: до 23% Сулфур-диоксид: до 0,1% Киселост (pH) на 20°C: 7 до 8
Меласа од шеќерна трска	Вискозен остаток во производството на шеќер од шеќерна трска или од рафинација на шеќер	Сахароза: најмалку 48% Влага: до 22% Киселост (pH) на 20°C: 7 до 8

6. Споредни производи на индустријата на масло

Член 21

Под споредни производи на индустријата на масло, во смисла на овој правилник, се подразбираат погачи, сачми и лушпи што се добиваат при преработката на маслодајни култури.

Погачите од став 1 на овој член се производи добиени со пресување (по хидрауличка или механичка постапка) во производството на масло од технички приготвено (лупено, мекено, загревано и сл.) семе 'ртулци или јатки.

Сачмите од став 1 на овој член се производи добиени со екстракција во производството на масло од технички приготвено (лупено, мелено, загревано и пресувано) семе, 'ртулци или јатки.

Лушките од став 1 на овој член се целулозните обвивки на зрната на маслодајни култури со помал процент на масло и протеин, а се употребуваат како баласт при изработката на смеси.

Член 22

За сачмите и погачите од член 21 од овој правилник се пропишуваат следните општи услови на квалитетот, и тоа:

- 1) да имаат миризба својствена на суровината од која се произведуваат, да немаат миризба на гнилеск и на растворувачот со кој е вршена екстракцијата и да не се запалени;
- 2) да не содржат повеќе од 1% туѓи примеси, а ако се од излупени кикиритки (арашид) можат да содржат до 2% туѓи примеси;
- 3) погачите да не содржат маст повеќе од 12%, а сачмите повеќе од 3%;
- 4) да не содржат пестициди во количества поголеми од дозволените.

Член 23

За погачите и сачмите од член 21 на овој правилник се пропишуваат следните посебни услови на квалитетот, и тоа:

Вид на погача или сачма	О П И С	Услови на квалитетот
1	2	3
Погача од сончоглед	Производ добиен со пресување на семе од сончоглед (<i>Helianthus annuus</i>)	Боја: сива до темносива Протеин: најмалку 32% Влага: до 10% Сурови влакна: до 18% Пепел: до 8%
Сачма од сончоглед	Производ добиен од излупено семе од сончоглед (<i>Helianthus annuus</i>) со екстракција	Протеин: најмалку 33,5% Влага: до 12% Сурови влакна: до 18% Пепел: до 8%
Сачма од излупено семе од сончоглед	Производ добиен од максимално можно излупено семе од сончоглед	Боја: костенлива до костенливосива Протеин: најмалку 44% Влага: до 10% Сурови влакна: до 10% Пепел: до 8%
Погача од соја	Производ добиен со пресување на семе од соја (<i>Glycine hispida</i>)	Боја: светложолта до светлокостенлива Протеин: од вкупното количество на протеин треба да има најмалку 15% протеин растворлив во вода Активност на уреази: до 0,05 mgN/g/min Протеин: најмалку 38% Влага: до 12% Сурови влакна: до 7% Пепел: до 6% Натриум: до 0,20%
Сачма од соја	Производ добиен со екстракција на загреано семе од соја	Боја: светложолта до светлокостенлива Протеин: од вкупното количество на протеин треба да има најмалку 15% протеин растворлив во вода Активност на уреази: до 0,05 mgN/g/min Протеин: најмалку 44% Влага: до 12% Сурови влакна: до 7% Натриум: до 0,16% Пепел: до 7%
Сачма од излупено семе од соја	Производ добиен со екстракција од излупено и загреано семе од соја	Боја: светложолта до светлокостенлива Протеин: од вкупното количество на протеин треба да има најмалку 15% протеин растворлив во вода Активност на уреази: до 0,05 mgN/g/min

1	2	3		
		Протеин: најмалку		48%
		Влага:	до	12%
		Сурови влакна:	до	3.5%
		Пепел:	до	6%
Погача од кикиритки (арашид)	Производ добиен од излупено семе од кикиритки (<i>Arachis hypogea</i>) со постапка на пресување	Боја: светлокостенлива		
		Протеин: најмалку		40%
		Влага:	до	11%
		Сурови влакна:	до	11%
		Пепел:	до	5%
Сачма од кикиритки (арашид)	Производ добиен со екстракција на масло од делумно излупено семе од кикиритки	Боја: светлокостенлива		
		Протеин: најмалку		44%
		Влага:	до	11%
		Сурови влакна:	до	12%
		Пепел:	до	5.5%
Сачма од излупени кикиритки (арашид)	Производ добиен со екстракција на излупено семе од кикиритки	Протеин: најмалку		48%
		Влага:	до	11%
		Сурови влакна:	до	8%
		Пепел:	до	5%
Погача од тиквено семе	Производ добиен со пресување на излупено семе од тиква (<i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita melanosperma</i> , <i>Cucurbita moschata</i> и др.)	Боја: зеленокостенлива до костенлива		
		Протеин: најмалку		47%
		Влага:	до	12%
		Сурови влакна:	до	7%
		Пепел:	до	8%
Сачма од тиквено семе	Производ добиен со екстракција на излупено и делумно излупено семе од тиква	Протеин: најмалку		45%
		Влага:	до	12%
		Сурови влакна:	до	14%
		Пепел:	до	9%
Погача од маслодајна репка	Производ добиен со пресување на семе од маслодајна репка (<i>Brassica napus oleifera</i>) и репка (<i>Brassica rapa oleifera</i>)	Боја: зеленожолта до темна		
		Протеин: најмалку		27%
		Влага:	до	10%
		Сурови влакна:	до	12%
		Пепел:	до	8%
Сачма од маслодајна репка	Производ добиен со екстракција на семе од маслодајна репка	Протеин: најмалку		32%
		Влага:	до	10%
		Сурови влакна:	до	12.5%
		Пепел:		9%
Погача од семе од памук	Производ добиен со пресување на делинтерирано семе од памук (<i>Gossypium arboreum</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> и <i>Gossypium vitifolium</i>)	Боја: жолта до зеленикавотемна		
		Протеин: најмалку		32%
		Влага:	до	11%
		Сурови влакна:	до	17%
		Пепел:	до	6%
Сачма од семе од памук	Производ добиен со екстракција на делинтерирано семе од памук	Боја: жолта до зеленикавотемна		
		Протеин: најмалку		38%
		Влага:	до	10%
		Сурови влакна:	до	11%
		Пепел:	до	8%
Погача од семе од афион	Производ добиен со пресување на семе од афион (<i>Papaver rhoeas</i>)	Боја: сива до костенлива		
		Протеин: најмалку		36%
		Влага:	до	11%
		Сурови влакна:	до	11%
		Пепел:	до	11%

1	2	3
Сачма од семе од афион	Производ добиен со екстракција на семе од афион	Боја: сива до темнокостенлива Протеин: најмалку 38% Влага: до 10% Сурови влакна: до 11% Пепел: до 12.5%
Погача од семе од лен	Производ добиен со пресување на семе од лен (<i>Linum usitatissimum</i>)	Боја: светложолта до светлокостенлива Протеин: најмалку 30% Влага: до 11% Сурови влакна: до 9% Пепел: до 7% Туѓи примеси: до 7%
Сачма од семе од лен	Производ добиен со екстракција на семе од лен	Боја: светложолта до светлокостенлива Протеин: најмалку 34% Влага: до 10% Сурови влакна: до 9% Пепел: до 6% Туѓи примеси: до 7%
Погача од семе од сусам	Производ добиен со екстракција и пресување на семе од сусам (<i>Sesamum indicum</i>)	Боја: светложолта Протеин: најмалку 35% Влага: до 11% Сурови влакна: до 6.5% Пепел: до 11%
Сачма од семе од сусам	Производ добиен со екстракција на семе од сусам	Боја: светложолта Протеин: најмалку 38% Влага: до 11% Сурови влакна: до 6.5% Пепел: до 11%
Погача од палмини голушки	Производ добиен со пресување на јатки од голушки од маслодајни палми (<i>Elaeis Species</i>)	Боја: светлосива до темносива Протеин: најмалку 10% Влага: до 12% Сурови влакна: до 24% Пепел: до 4%
Погача од семе од копра	Производ добиен со пресување на копра, на сушен ендосперм од семе од кокосова палма (<i>Cocos nucifera</i>)	Боја: светлокостенлива до црвена Протеин: најмалку 18% Влага: до 12% Сурови влакна: до 12% Пепел: до 6%
Сачма од семе од копра	Производ добиен со екстракција на копра	Боја: светлокостенлива до црвена Протеин: најмалку 20% Влага: до 12% Сурови влакна: до 14% Пепел: до 7%
Погача од суво изртени пченкарни ртулци	Производ добиен со пресување на изртени ртулци од пченка (<i>Zea mays</i>) со присуство на остатоци на ендосперм и лушпа	Боја: жолтотемна Протеин: најмалку 11% Влага: до 12% Сурови влакна: до 7% Пепел: до 8%
Погача од мокро изртени пченкарни ртулци	Производ добиен со пресување на пченкарни ртулци по мокра постапка при производството на скроб, содржи делчиња на ендосперм и лушпа	Боја: жолтотемна Протеин: најмалку 16% Влага: до 12% Сурови влакна: до 8.5% Пепел: до 3%
Сачма од пченкарни ртулци	Производ добиен со екстракција на пченкарни ртулци по мокра постапка	Боја: жолтотемна Протеин: најмалку 20% Влага: до 12% Сурови влакна: до 9% Пепел: до 4%

1	2	3
Сачма од пченични 'ртулци	Производ добиен со ек- стракција на пченични 'ртулци	Протеин: најмалку 25% Влага: до 12% Пепел: до 6%

Член 24

Лушките од член 21 на овој правилник, што се пуштаат во промет, мораат да бидат декларирани на содржина на влага, која не смее да премине 12%.

7. Сушени растителни производи

Член 25

Под сушени растителни производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат растенијата или нивни делови, исушени до степен во кој можат да се држат без расипување.

За производите од став 1 на овој член се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на растителни про- изводи	О П И С	Услови на квалитетот
1	2	3
Брашно од луцерка	Производ добиен со веш- тачко сушење и мелење на стебленце и лисје од млада луцерка (<i>Medicago sativa</i>)	Боја: зелена до затворенозелена Мирис: без мириса на мувла и гнилож Иситнетост: брашното мора да биде иситнето така што 94% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остато- кот да минува низ сито со квадрат- ни отвори 4 mm големина Каротин: најмалку 100 mg/kg Протеин: најмалку 17% Влага: до 12% Сурови влакна: до 25% Пепел: до 13% Примеси на други нештетни расте- нија што растеле и се сушеле заед- но со основната маса: до 10%
Брашно од луцеркино сено	Производ добиен со меле- ње на луцеркино сено	Боја: светлозелена до зеленожолта Иситнетост: брашното мора да биде иситнето така што 94% од брашно- то да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остато- кот да минува низ сито со квадрат- ни отвори 4 mm големина Каротин: најмалку 70 mg/kg Протеин: најмалку 15% Влага: до 13% Сурови влакна: до 26% Пепел: до 8% Примеси на други нештетни расте- нија што растеле и се сушеле заед- но со основната маса: до 10%
Брашно од лисје од луцерка	Производ добиен со су- шење и мелење на луцер- кини лисја со умерени примеси на стебленце, стабилизиран со антиок- сидант	Боја: светлозелена Иситнетост: брашното мора да биде иситнето така што 94% од брашно- то да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остато- кот да минува низ сито со квадрат- ни отвори 4 mm големина Каротин: најмалку 160 mg/kg Протеин: најмалку 22% Влага: до 10% Сурови влакна: до 16% Пепел: до 13%

1	2	3
Брашно од трева	Производ добиен со сушење и мелење на млади треви што растеле заедно	Боја: светлозелена до зелена Иситнетост: брашното мора да биде иситнето така што 94% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Каротин: најмалку 170 mg/kg Протеин: најмалку 14% Влага: до 12% Сурови влакна: до 25% Пепел: до 13%
Мелено растение од пченка	Производ добиен со мелење на цело пченкарно растение заедно со кочанот во млечна или восочна зрелост	Боја: жолта до светлокостенива Протеин: најмалку 6% Влага: до 12% Сурови влакна: до 27%
Брашно од пченковина	Производ добиен со мелење на пченковина без кочан	Боја: жолта до светлокостенива Протеин: најмалку 4% Безазотни екстрактивни материи: најмалку 25% Влага: до 12% Сурови влакна: до 36%
Сушени глави и лисје од шеќерна репа	Производ добиен со сушење на испрано лисје и на глави од шеќерна репа	Влага: до 12% Пепел нерастворлив во хлороводородна киселина: до 3,5%
Тапиока (Маниока)	Сушени, испрани и иситнети производи од кртоли (луковици)	Боја: сива до сивотемна Скроб: најмалку 65% Влага: до 13% Сурови влакна: до 5,5% Пепел: до 4%
Сушена комина од грозје	Производ добиен со сушење на остатоци при преработка на грозје во вино	Боја: костенива Протеин: најмалку 10% Маст: до 6% Влага: до 10% Сурови влакна: до 24% Пепел: до 9%
Брашно од грашок	Производ добиен со мелење на сушено растение од грашок со плодови	Боја: светлозелена до светлокостенива Протеин: најмалку 14% Влага: до 10% Сурови влакна: до 24% Пепел: до 11%
Брашно од растение на грашок	Производ добиен со сушење и мелење на растението од грашок по издвојувањето на зрната	Боја: светлозелена до светлокостенива Протеин: најмалку 14% Безазотни екстрактивни материи: најмалку 30% Влага: до 12% Сурови влакна: до 30%
Брашно од растение на соја	Производ добиен со сушење и мелење на стебленце, лисје и плод од зелено растение на соја	Боја: зелена до затворенозелена Протеин: најмалку 15% Влага: до 12% Сурови влакна: до 25% Пепел: до 13%
Брашно од добиточен кел	Производ добиен со сушење и мелење на младо растение од добиточен кел	Боја: зелена до затворенозелена Протеин: најмалку 15% Влага: до 12% Сурови влакна: до 24%

8. Други растителни производи

Член 26

Други растителни производи, во смисла на овој правилник, се: волуминозни хранива што содржат над 25% сурова целулоза како што се пченкаро стемленце со кочан, лушпа од сончоглед, лушпа од тиквени семки, мелена кочанка на пченка и груба фракција на дехидрирана луцерка со најмалку 12% протеин, како и растителна маст, растително масло, масна киселина и рогачка наменети за исхрана на добиток.

Волуминозните хранива од став 1 на овој член мораат да имаат деклариран состав.

Член 27

За растителната маст, растителното масло, масната киселина и рогачката од член 26 на овој правилник, се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Назив на производот	О П И С	Услови на квалитетот		
Растителна маст Растително масло	Производ што се состои од растителна маст или растително масло	Вкус: без запаленост Слободни масни киселини:	до	6%
Масна киселина	Производ добиен со рафинација на растителни масла и масти	Влага: Неосагунети материи:	до до	5% 5%
Рогачка	Производ добиен со дробење или мелење на плодови од рогачки (<i>Sesatonia siliqua</i>) без голушки	Шеќер: најмалку Влага: Пепел:	до до до	30% 15% 4.5%

9. Хранива од животинско потекло

Член 28

Хранива од животинско потекло, во смисла на овој правилник, се производи добиени со преработка на жисотни, нивни делови и нивни производи.

За хранивата од животинско потекло се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на хранивото од животинско потекло	О П И С	Услови на квалитетот		
1	2	3		
Рибно брашно I квалитет	Производ добиен со сушење и мелење на риби и на делови од риби	Боја: костенлива до темнокостенлива Миризба и вкус: својствени на риби, без запаленост Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што 90% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку Влага: Маст: Ако е стабилизирано, маст: Натриум-хлорид: Пепел: Песок:	до до до до до до до	63% 10% 10% 15% 4% 18% 1%
Рибно брашно II квалитет	Производ добиен со сушење и мелење на риби и на делови од риби	Боја: костенлива до темнокостенлива Миризба и вкус: својствени на риби, без запаленост Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што 90% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку Влага:	до до	51% 10%

1	2	3
		Маст: до 10% Ако е стабилизирано, маст: до 15% Натриум-хлорид: до 4% Пепел: до 25% Песок: до 1%
Брашно од рибини отпадоци	Производ добиен со сушење и мелење на рибини отпадоци	Миризба и вкус: својствен на риби, без запаленост Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што 90% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 36% Влага: до 10% Маст: до 2% Натриум-хлорид: до 4% Пепел: до 35% Песок: до 1%
Брашно од харинга	Производ добиен со сушење и мелење на харинга, со одземање на дел од маста	Миризба и вкус: својствени на харинга, без запаленост Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што 90% од брашното да минува низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Боја: сива до светлокастенлива Протеин: најмалку 68% Влага: до 10% Маст: до 6% Натриум-хлорид: до 4% Пепел: до 15% Песок: до 1%
Сушен рибин сок (Fish solubles)	Производ добиен со пресување на риби при производството на рибно брашно	Протеин: најмалку 60% Влага: до 9% Натриум-хлорид: до 10%
Растворлив рибин протеин	Производ добиен со специјална преработка на риби или на рибини отпадоци под определени температурни услови, со отстранување на коски и одземање на дел од маста, пастеризиран и исушен по системот на распрскување (SPRAY)	Иситнетост: фин прав Боја: светложолта до костенлива Миризба: својствена на растворлив рибин протеин Протеин: најмалку 80% Влага: до 5% Маст: до 7% Натриум-хлорид: до 2% Пепел: до 7%
Китово брашно	Производ добиен со сушење и мелење на китово месо со одземање на дел од маста	Боја: жолта до светлокастенлива Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 100% од брашното Протеин: најмалку 70% Влага: до 10% Маст: до 10% Пепел: до 15% Натриум-хлорид: до 4%
Сушен китов сок (Whale solubles)	Производ добиен со пресување на месо од китови при производството на китово брашно	Протеин: најмалку 60% Влага: до 9% Натриум-хлорид: до 10%

1	2	3
Месно брашно I квалитет	Производ добиен со сушење и мелење на месо и на внатрешни органи од животни без влакна, пердуви, рогови, чапунки и содржина од желудник и црева	Боја: костенлива до темнокостенлива Вкус: без запаленост, гнилеж и мувла Миризба: својствена на месно брашно Иситност: иситноста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 95% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 55% Влага: до 10% Маст: до 10% Стабилизирана маст: до 15% Пепел: до 20% Натриум-хлорид: до 4%
Месно брашно II квалитет	Производ добиен со сушење и мелење на трупови и на кланични отпадоци од топлокрвни животни без влакна, четини, чапунки и рогови	Иситност: иситноста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 90% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 50% Влага: до 10% Маст: до 10% Стабилизирана маст: до 15% Пепел: до 25% Натриум-хлорид: до 4%
Месно коскено брашно	Производ добиен со сушење и мелење на месо и на коски од животни или од нивни трупови	Боја: темнокостенлива Вкус: без запаленост Миризба: својствена на месно коскено брашно Иситност: иситноста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 90% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 40% Влага: до 10% Маст: до 10% Пепел: до 35%
Брашно од отпадоци при колење на живина	Производ добиен со хидролиза, сушење и мелење на отпадоци при колење на живина	Иситност: иситноста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 90% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 55% Влага: до 10% Маст: до 10% Стабилизирана маст: до 15% Пепел: до 20% Натриум-хлорид: до 2%
Крвно брашно	Производ добиен со сушење на крв од заклани животни без туѓи примеси	Иситност: иситноста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 95% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 80% Влага: до 10% Маст: до 1,5% Пепел: до 4%

1	2	3
Брашно од пердуви хидролизирано	Производ добиен со хидролиза, сушење и мелење на пердуви	Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 95% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 80% Влага: до 11% Пепел: до 3,5%
Црнодробно брашно	Производ добиен со сушење и мелење на црн дроб од животни, стабилизирани со антиоксиданти	Боја: темнокостенлива Миризба: својствена на црн дроб Вкус: без запаленост Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1,6 mm големина да минува 95% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 4 mm големина Протеин: најмалку 60% Влага: до 10% Маст: до 18% Пепел: до 3%
Цимирилки	Остаток од топење на маст и лој	Протеин: најмалку 40% Влага: до 10% Натриум-хлорид: до 2%
Маст	Маст од топлокрвни животни	Вкус: без запаленост Миризба: својствена на маст Влага: до 2% Неосапунливи состојки: до 3% Оксидирани масни киселини: до 1% Слободни масни киселини: до 1,5% Киселински степен: до 6%
Техничка маст	Производ добиен од животински трупови и од кланични отпадоци, стабилизирани со антиоксидант	Влага: до 5% Неосапунливи состојки: до 5% Слободни масни киселини: до 3% Киселински степен: до 15
Лој	Маст од преживари	Вкус: без запаленост Миризба: својствена на лој Влага: до 2% Неосапунливи состојки: до 3% Слободни масни киселини: до 1,5% Киселински степен: до 6
Рибно масло	Филтрирано рибно масло	Миризба: својствена на рибно масло Слободни киселини: до 3% Јоден број: најмалку 120
Обрано млеко во прав	Производ добиен со испарување на вода од обрано млеко	Боја: бела со жолтеникава нијанса Миризба: својствена на млеко во прав Протеин: најмалку 33% Влага: до 5% Маст: до 1,25% Пепел: до 8% Натриум-хлорид: до 2%
Сурутка во прав	Производ добиен од непревриена слатка сурутка во производството на сирење по издвојувањето на казеинот	Боја: бела до светложолта Протеин: најмалку 9% Лактоза: најмалку 60% Маст: до 1% Влага: до 7% Пепел: до 12% Натриум-хлорид: до 6% Без примеси и нагорени делови

1	2	3
Делактозирана сурут- ка во прав	Производ добиен со одво- јување на млечен шеќер од исушена сурутка	Боја: жолтокостенлива Миризба: својствена на сурутка Протеин: најмалку 14% Лактоза: до 50% Влага: до 7% Маст: до 1% Пепел: до 16% Натриум-хлорид: до 6% Без примеси и нагорени делови
Казеин	Производ добиен од мле- ко со таложење со по- мош на киселини или ен- зими	Боја: бела до светложолта Протеин: најмалку 66% Влага: до 12% Маст: до 1,5% Пепел: до 7% Казеин кисел: до 3,5% Казеин сириштен (сладок): до 5,5% Зрна во позатворена боја без грут- чиња и туѓи примеси: до 15%
Лактоалбумин	Производ добиен од мле- ко, со таложење по из- двојување на казеинот и лактоглобулинот	Боја: бела до светложолта Миризба: својствена на лактоал- бумин Протеин: најмалку 78% Влага: до 8% Пепел: до 25%

10. Хранива со додаток на непротеински азотни соединенија

Член 29

Хранива со додаток на непротеински азотни соединенија, во смисла на овој правилник, се хранива во кои непротеинското азотно соединение е врзано на носач, така што непротеинското азотно соеди-
нение и носачот да претставуваат цврста врска и што да можат да се употребат во крмни смеси.

Декларацијата на хранивата од став 1 на овој член мора да содржи податоци за:

- 1) видот и количеството на употребениот носач;
- 2) видот и количеството на додаденото непротеинско азотно соединение;
- 3) протеинскиот еквивалент на хранивото.

Содржината на влага во хранивата од став 1 на овој член не смее да биде поголема од 12%.

11. Минерални хранива

Член 30

Под минерални хранива, во смисла на овој правилник, се подразбираат неоргански и органски сое-
диненија наменети за подмирување на потребите на животните со калциум, фосфор, натриум, магне-
зиум и сулфур.

За минералните хранива од став 1 на овој член се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид на минералното храниво	О П И С	Услови на квалитетот
1	2	3
Коскено брашно	Производ добиен со меле- ње на стерилизирани ко- ски од кои се отстранети маста и туткалот	Боја: бела до светложолта Иситнетост: иситнетоста на браш- ното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 0,4 mm големина да минува 95% од браш- ното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 1 mm го- лемина Фосфор: најмалку 11% Однос на калциумот и фосфорот: до 2,5:1 Влага: до 10% Маст: до 2%

1	2	3
Сурово коскено брашно	Производ добиен со мелење на стерилизирани коски	Боја: бела до светложолта Иситнетост: иситнетоста на брашното мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1 mm големина да минува 98% од брашното, а остатокот да минува низ сито со квадратни отвори 2 mm големина Протени: најмалку 24% Фосфор: најмалку 7% Однос на калциумот и фосфорот: до 2.5 1 Влага: до 8% Маст: до 4%
Јодирана добиточна сол	Технички чист натриум-хлорид при ограничено присуство на магнезиумови и други соли со декларирани додаток на јод во облик на калиум-јодид, натриум-јодид или калциум-јодат и на дозволени средства за денапурирање, се пушта во промет како кристална, мелена или брикетирани јодирани добиточна сол	Без миризба Вкус: солен, без горчливост Натриум: најмалку 36% Влага: до 2% Магнезиум: до 0.07% Калиум: до 0.30% Јод во облик на калиум-јодид најмалку: 0.0038% Јод во облик на натриум-јодид до 0.0076% Во вода нерастворливи примеси: до 3% Реакцијата со 20% воден раствор мора да биде неутрална
Калциум-лактат	Технички чист калциум-лактат	Чистота: 97%
Калциум-глюконат	Технички чист калциум-глюконат	Чистота: 97%
Добиточна креда	Технички чист калциум-карбонат CaCO_3	Боја: бела или светлосива Иситнетост: иситнетоста на кредитата мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 0.2 mm големина добиточната креда да минува без остатоци Без миризба Чистота: 94% Влага: до 2% Магнезиумсва сол: до 1% Туѓи примеси: до 1%
Суров крмен фосфат	Производ добиен со мелење на природни фосфати од кои е отстранет флуорот, а се состои претежно од трикалциум-фосфат	Фосфор растворлив во минерални киселини, најмалку 14% Калциум: до 31% Флуор: до 0.3%
Трикалциум-диорто-фосфат	Технички чист трикалциум-фосфат $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$	Фосфор: најмалку 19%
Калциум-хидроген-ортофосфат-дихидрат	Технички чист дикалциум-фосфат $(\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$	Калциум: од 26% до 28% Фосфор растворлив во минерални киселини: најмалку 16% Хлор како натриум-хлорид: до 1% Флуор: до 0.30%
Калциум-тетра-хидроген-диорто-фосфат-монохидрат	Технички чист монокалциум-фосфат $\text{CaH}_2(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Фосфор: најмалку 24% Без тешки метали, арсен и флуор
Натриум-дихидроген-ортофосфат-дихидрат	Технички чист моно-натриум-фосфат $(\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$	Фосфор: најмалку 19% Без тешки метали, арсен и флуор

1	2	3	
Динатриум-хидроген-ортофосфат-додехидрат	Технички чист динатриум-фосфат ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)	Фосфор: најмалку Без тешки метали, арсен и флуор	8%
Тринатриум-ортофосфат	Технички чист тринатриум-фосфат (Na_3PO_4)	Фосфор: најмалку Без тешки метали, арсен и флуор	17%
Магнезиум-тетра-хидроген-диортофосфат-трихидрат	Технички чист магнезиумтетрахидро-фосфат [$\text{MgH}_4(\text{PO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$]	Фосфор: најмалку	21,5%
Магнезиум-хидроген-ортофосфат-трихидрат	Технички чист магнезиум хидро-фосфат ($\text{MgHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)	Фосфор: најмалку	17%
Тримагнезиум-диортофосфатпентахидрат	Технички чист тримагнезиум-фосфат [$\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$]	Фосфор: најмалку	17%
Натриум-магнезиум-фосфат	Технички чист натриум-магнезиум-фосфат	Фосфор: најмалку	17,5%
Натриум-триполи-фосфат	Технички чист натриум-триполи-фосфат ($\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$)	Фосфор: најмалку	19%
Магнезиум-оксид	Технички чист магнезиум-оксид (MgO)	Чистота:	97%
Сулфур	Технички чист сулфур (S)	Чистота:	97%
Магнезиум-карбонат	Технички чист магнезиум-карбонат (MgCO_3)	Чистота:	97%
Магнезиум-хлорид-хексахидрат	Технички чист магнезиум-хлорид ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	Чистота:	97%
Магнезиум-сулфат-хептахидрат	Технички чист магнезиум-сулфат ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	Чистота:	97%

ПРЕТСМЕСИ (ПРЕМИКСИ)

Член 31

Претсмеси (премикси), во смисла на овој правилник, се производи со висока концентрација на витамини, минерални материи, други хранливи и други дозволени додатоци и служат за изработка на целосни и дополнителни крмни смеси.

Претсмесите (премиксите) од став 1 на овој член, за сите или за одделни видови животни, се произведуваат и се пуштаат во промет како:

1) минерални смеси, што содржат мешаница на дозволени минерали со или без микроелементи. Минералните смеси мораат да бидат избалансирани според потребите на животните, при што односот на калциумот и фосфорот не смее да биде поголем од 2:1, за говеда и за свињи, додека за кокошки несачки овој однос може да биде поголем;

2) витамински претсмеси, што содржат само витамини;

3) витаминско-минерални претсмеси, што содржат витамини и минерали;

4) витаминско-антибиотски претсмеси, што содржат витамини и антибиотици;

5) витаминско-антибиотско-минерални претсмеси, што содржат витамини, антибиотици и минерални материи;

6) други претсмеси (лековити и антистрес смеси).

Член 32

Претсмесите можат да се произведуваат само врз основа на претходно донесена производителска спецификација.

Претсмесите не смеат да содржат туѓи примеси (песок, прав и др.).

КРМНИ СМЕСИ

Член 33

Како крмни смеси, во смисла на овој правилник, се подразбираат производи добиени со мешање на сировини и дозволени додатоци на добиточна храна, во такви односи што тие крмни смеси да можат да послужат како целосна или дополнителна храна за животни.

Член 34

Крмните смеси можат да се пуштаат во промет како:

- 1) целосни (комплетни) крмни смеси, што служат за подмирување на потребите на животните со сите хранливи состојки;
- 2) дополнителни крмни смеси, што со своите хранливи состојки треба да ги надополнат основните хранива со кои се менаат.

Член 35

За крмните смеси се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

- 1) бојата да ѝ одговара на бојата на употребените хранива хранливи додатоци и адитиви;
- 2) да имаат миризба и вкус својствен на миризбата и екусот на употребените хранива, хранливи и други дозволени додатоци, да се без горчливост, запаленост и без миризба на мувла;
- 3) да не содржат повеќе од 1% туѓи примеси (песок, прав и др.).

Член 36

Степенот на измешаноста (хомогеноста) на хранивата и на другите состојки во крмните смеси мора да биде таков што во оброците предвидени за едно-

дневна исхрана на животните да бидат содржани сите состојки предвидени за еднодневни потреби.

Член 37

Крмните смеси за исхрана на свињи се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за исхрана на свињи и како дополнителни крмни смеси за исхрана на свињи.

Целосните крмни смеси за исхрана на свињи се:

- 1) замена на млеко за прасиња;
- 2) крмна смеша за прихранување на прасиња;
- 3) крмна смеша за исхрана на прасиња;
- 4) крмна смеша за прасиња во растеж;
- 5) крмна смеша за свињи во растеж и гоеење до 60 kg;
- 6) крмна смеша за свињи во растеж и гоеење над 60 kg;
- 7) крмна смеша за спрасни маторици и приплодни назимници;
- 8) крмна смеша за маторици доилки.

Дополнителни крмни смеси за исхрана на свињи се:

- 1) крмна смеша за прасиња;
- 2) крмна смеша за свињи за гоеење и расплодни свињи.

Член 38

За целосни крмни смеси за исхрана на свињи се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на животни	Назив на крмната смеша	Услови на квалитетот
1	2	3
Прасиња	Замена на млеко за прасиња е производ добиен со мешање на млеко во прав, на сушена сурутка, на други хранива и додатоци, а служи како целосна храна за исхрана на прасиња	Млеко во прав: најмалку 40% Протеин: најмалку 24% Маст: најмалку 4% Витамин А: најмалку 10.000 IE/kg Витамин D: најмалку 1.500 IE/kg Влага: до 8% Сурови влакна: до 2% Пепел: до 8% Калциум: до 1,4%
Прасиња	Крмна смеша за прихранување на прасиња	Протеин: најмалку 20% Маст: најмалку 4% Витамин А: најмалку 10.000 IE/kg Витамин D: најмалку 1.500 IE/kg Влага: до 10% Сурови влакна: до 4% Пепел: до 8% Калциум: до 1,2%
Прасиња	Крмна смеша за исхрана на прасиња	Протеин: најмалку 18% Влага: до 13% Сурови влакна: до 6% Пепел: до 8% Калциум: до 1%
Прасиња	Крмна смеша за прасиња во растеж	Протеин: најмалку 16% Влага: до 13% Сурови влакна: до 7% Пепел: до 8% Калциум: до 0,9%
Свињи	Крмна смеша за свињи во растеж и гоеење до 60 kg	Протеин: најмалку 14% Влага: до 13% Сурови влакна: до 7% Пепел: до 7% Калциум: до 0,8%

1	2	3	
Свињи	Крмна смеса за свињи во растеж и гоее над 60 kg	Протеин: најмалку	12%
		Влага:	до 13%
		Сурови влакна:	до 9%
		Пепел:	до 7%
		Калциум:	до 0.7%
Спрасни маторици и приплодни назимници	Крмна смеса за спрасни маторици и приплодни назимници	Протеин: најмалку	12%
		Влага:	до 13%
		Сурови влакна:	до 9%
		Пепел:	до 7%
		Калциум:	до 0.8%
Маторици доилки	Крмна смеса за маторици доилки	Протеин: најмалку	15%
		Влага:	до 13%
		Сурови влакна:	до 8%
		Пепел:	до 7%
		Калциум:	до 0.8%

Член 39

За дополнителните крмни смеси за исхрана на свињи се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид категорија на жи- вотни	Назив на дополнителната крмна смеса	Услови на квалитетот		
Прасиња	Крмна смеса за прасиња	Протеин: најмалку		40%
		Влага:	до	12%
		Сурови влакна:	до	10%
		Пепел:	до	23%
Свињи за гоење и рас- плодни свињи	Крмна смеса за свињи за гоење и расплодни свињи	Протеин: најмалку		35%
		Влага:	до	12%
		Сурови влакна:	до	10%
		Пепел:	до	23%

Член 40

Крмни смеси за исхрана на говеда се произведуваат и се пунтаат во промет како целосни крмни смеси за исхрана на говеда и како дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда.

Целосните крмни смеси за исхрана на говеда се:

- 1) замена на млеко за телиња;
- 2) крмна смеса за исхрана на телиња;
- 3) крмна смеса за телиња во растеж;
- 4) крмна смеса за гоее на јуниња;
- 5) крмна смеса I за крави молзници, со најмалку 12% протеин;
- 6) крмна смеса II за крави молзници, со најмалку 18% протеин.

Дополнителните крмни смеси за исхрана на говеда се:

- 1) протеинска крмна смеса I за говеда;
- 2) протеинска крмна смеса II за говеда.

Член 41

За целосни крмни смеси за исхрана на говеда се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на животни	Назив на целосната крмна смеса	Услови на квалитетот	
1	2	3	
Телиња	Замена на млеко за телиња е производ добиен со мешање на млеко во прав, на сушена сурутка, рибно брашно, глюкоза и други хранливи материји, на потребни и дозволени до-	Млеко во прав: најмалку	40%
		Протеин: најмалку	22%
		Маст: најмалку	10%
		Витамин А: 10.000 IE/kg	
		Витамин D: 1.500 IE/kg	
		Влага:	до 6%
		Суроци влакна:	до 3%

1	2	3
	датоци, а служи како замена на млеко, за рано одлачување на телиња	Пепел: до 8%
Телиња	Крмна смеса за исхрана на телиња	Протеин: најмалку 18% Влага: до 12% Сурови влакна: до 6% Пепел: до 8%
Телиња	Крмна смеса за телиња во растеж	Протеин: најмалку 15% Влага: до 13% Сурови влакна: до 9% Пепел: до 8%
Јуниња до 250 kg	Крмна смеса за гоење на јуниња до 250 kg	Протеин: најмалку 14% Влага: до 13% Сурови влакна: до 12%
Јуниња над 250 kg	Крмна смеса за гоење на јуниња над 250 kg	Протеин: најмалку 12% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 8%
Крави молзници	Крмна смеса I за крави молзници	Протеин: најмалку 12% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 8%
Крави молзници	Крмна смеса II за крави молзници	Протеин: најмалку 18% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 8%

Член 42

За дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на животни	Назив на дополнителната крмна смеса	Услови на квалитетот
Говеда	Протеинска крмна смеса I	Протеин: најмалку 25% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 16%
Говеда	Протеинска крмна смеса II	Протеин: најмалку 32% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 18%

Член 43

Крмни смеси за исхрана на живина можат да се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за исхрана на живина или како дополнителни крмни смеси за исхрана на живина.

Целосни крмни смеси за исхрана на живина се:

- 1) крмна смеса за гоење пилиња, почетна;
- 2) крмна смеса за гоење пилиња, завршна;
- 3) крмна смеса за подмладок на живина за приплод, почетна;
- 4) крмна смеса за подмладок на живина за приплод, завршна;
- 5) крмна смеса за несачки;
- 6) крмна смеса за мисирчиња, почетна;
- 7) крмна смеса за мисирчиња во растеж;
- 8) крмна смеса за мисирчиња, завршна.

Дополнителни крмни смеси за исхрана на живина се:

- 1) дополнителна крмна смеса за одгледување и гоење пилиња и мисирчиња;
- 2) дополнителна крмна смеса за несачки.

Член 44

За целосни крмни смеси за исхрана на живина се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на живина	Назив на крмната смеша	Услови на квалитетот			
Пилиња	Крмна смеша за гоеење пилиња, почетна	Протеин: најмалку		20%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	5%	
		Пепел:	до	8%	
Пилиња	Крмна смеша за гоеење пилиња завршна	Протеин: најмалку		18%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	5%	
		Пепел:	до	8%	
Подмладок за приплод	Крмна смеша за подмладок на живина за приплод, почетна	Протеин: најмалку		18%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	7%	
		Пепел:	до	8%	
Подмладок за приплод	Крмна смеша за подмладок на живина за приплод, завршна	Протеин: најмалку		15%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	8%	
		Пепел:	до	8%	
Несачки	Крмна смеша за несачки	Протеин: најмалку		15%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	8%	
		Пепел:	до	12%	
		Калциум: најмалку		2,8%	
Мисирчиња	Крмна смеша за мисирчиња, почетна	Протеин: најмалку		26%	
		— од тоа од анимално потекло најмалку		10%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	5%	
		Пепел:	до	10%	
Мисирчиња	Крмна смеша за мисирчиња, во растеж	Протеин: најмалку		20%	
		— од тоа од анимално потекло најмалку		10%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	6%	
		Пепел:	до	10%	
Мисирчиња	Крмна смеша за мисирчиња, завршна	Протеин: најмалку		16%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	6%	
		Пепел:	до	10%	

Член 45

За дополнителни крмни смеси за исхрана на живина се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на живина	Назив на дополнителната крмна смеша	Услови на квалитетот			
Пилиња и мисирчиња	Дополнителна крмна смеша за одгледување и гоеење пилиња и мисирчиња	Протеин: најмалку		40%	
		— од тоа од анимално потекло најмалку		30%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	8%	
		Пепел:	до	20%	
Несачки	Крмна смеша за несачки	Протеин: најмалку		30%	
		Влага:	до	13%	
		Сурови влакна:	до	10%	
		Пепел:	до	30%	
		Калциум: најмалку		10%	

Член 46

Крмни смеси за исхрана на овци се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за исхрана на овци и како дополнителни крмни смеси за исхрана на овци.

Целосни крмни смеси за исхрана на овци се:

- 1) замена на млеко за јагниња;
- 2) крмна смеса за рано одлучени јагниња, почетна;
- 3) крмна смеса за јагниња, завршна;
- 4) крмна смеса за шилежиња;
- 5) крмна смеса I са сјагни овци и овци молзници;
- 6) крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници.

Дополнителни крмни смеси за исхрана на овци се:

- 1) крмна смеса I за сјагни овци и овци молзници;
- 2) крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници;
- 3) крмна смеса III за сјагни овци и овци молзници.

Член 47

За целосни крмни смеси за исхрана на овци се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на животни	Назив на крмната смеса	Услови на квалитетот	
Јагниња	Замена на млеко за јагниња е производ добисен со мешање на млеко во прав, на сушена сурутка, други хранливи материи, на потребни и дозволени додатоци, и служи како целосна храна за јагниња	Млеко во прав: најмалку Протеин: најмалку Маст: најмалку Витамин А: најмалку 10.000 IE/kg Витамин D: најмалку 1.500 IE/kg Влага: Сурови влакна: Пепел:	40% 22% 20% до 8% до 2% до 8%
Јагниња	Крмна смеса за рано одлучени јагниња, почетна	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	16% до 13% до 6% до 8%
Јагниња	Крмна смеса за јагниња, завршна	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	14% до 13% до 8% до 8%
Шилежиња	Крмна смеса за шилежиња	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	13% до 13% до 12% до 8%
Овци сјагни и овци молзници	Крмна смеса I за сјагни овци и овци молзници	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	12% до 13% до 15% до 12%
Овци сјагни и овци молзници	Крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	15% до 13% до 15% до 8%

Член 48

За дополнителни крмни смеси за исхрана на овци се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа:

Вид и категорија на животни	Назив на дополнителната крмна смеса	Услови на квалитетот	
1	2	3	
Овци сјагни и овци молзници	Крмна смеса I за сјагни овци и овци молзници	Протеин: најмалку Влага: Сурови влакна: Пепел:	18% до 13% до 15% до 12%

1	2	3
Овци сјагни и овци молзници	Крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници	Протеин: најмалку 25% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 16%
Овци сјагни и овци молзници	Крмна смеса III за сјагни овци и овци молзници	Протеин: најмалку 32% Влага: до 13% Сурови влакна: до 15% Пепел: до 20%

III. ДОДАТОЦИ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Член 49

Под додатоци на добиточна храна, во смисла на овој правилник, се подразбираат материите што ѝ се додаваат на добиточната храна заради подобрување на нејзината хранлива вредност, за подобро искористување на храната, за зголемување на заштитното дејство против болести, како и за продолжување на трајноста на добиточната храна, за поупростена технолошка постапка во приготвување на смеси и за бојење на животинско месо и на јајца од живина.

На добиточна храна можат да ѝ се додаваат:

- 1) витамини;
- 2) микроелементи;
- 3) непротеински азотни соединенија;
- 4) аминокиселини, и
- 5) други додатоци.

Додатоците од став 1 на овој член ѝ се додаваат на добиточната храна во количествата пропишани со овој правилник.

Додадоците на добиточната храна мораат да им одговараат на прописите за хигиенската исправност на производите.

Член 50

Во производството на добиточна храна можат да се употребуваат витамини, провитамини и материји со слично дејствување.

Не е дозволена истовремена употреба на витамини D₂ и D₃.

Член 51

Декларацијата за добиточна храна на која ѝ се додадени витамини, мора да содржи податоци за видот, количеството и рокот на траењето на додадените витамини.

Член 52

Во микроелементи, во смисла на овој правилник, спаѓаат соединенијата на бакар, цинк, кобалт, манган, јод и железо.

Член 53

Декларацијата за крмните смеси на кои им се додадени микроелементи, мора да содржи податоци за видот и количеството на додадените микроелементи.

Член 54

Соединенијата на бакар што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) бакар-сулфат-моно-хидрат | (CuSO ₄ · H ₂ O) |
| 2) бакар-сулфат-пен-тахидрат | (CuSO ₄ · 5H ₂ O) |
| 3) бакар-сулфат базичен | [CuSO ₄ · Cu(OH) ₂ · H ₂ O] |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4) бакар-ацетат-моно-хидрат | [Cu(CH ₃ COO) ₂ · H ₂ O] |
| 5) бакар-карбонат (базичен) | [CuCO ₃ · Cu(OH) ₂ · H ₂ O] |
| 6) бакар-хлорид-моно-хидрат | (CuCl ₂ · H ₂ O) |
| 7) бакар-оксид | (CuO) |
| 8) бакар-јодид | (CuI ₂) |

Член 55

Соединенијата на цинк што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) цинк-сулфат-хепта-хидрат | (ZnSO ₄ · 7H ₂ O) |
| 2) цинк-сулфат базичен | [ZnSO ₄ · Zn(OH) ₂ · H ₂ O] |
| 3) цинк-сулфат-моно-хидрат | (ZnSO ₄ · H ₂ O) |
| 4) цинк-оксид | (ZnO) |
| 5) цинк-хлорид-моно-хидрат | (ZnCl ₂ · H ₂ O) |
| 6) цинк-карбонат | (ZnCO ₃) |
| 7) цинк-ацетат-дихидрат | [Zn(CH ₃ · COO) ₂ · 2H ₂ O] |
| 8) цинк-лактат | [Zn(C ₃ H ₅ O ₂) ₂ · 3H ₂ O] |

Член 56

Соединенијата на кобалт што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) кобалт-хлорид-хекса-хидрат | (CoCl ₂ · 6H ₂ O) |
| 2) кобалт-сулфат-хепта-хидрат | (CoSO ₄ · 7H ₂ O) |
| 3) кобалт-сулфат-моно-хидрат | (CoSO ₄ · H ₂ O) |
| 4) кобалт-карбонат базичен | [2CoCO ₃ · 3Co(OH) ₂ · H ₂ O] |
| 5) кобалт-нитрат-хекса-хидрат | [Co(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O] |
| 6) кобалт-ацетат-тетра-хидрат | [Co(CH ₃ COO) ₂ · 4H ₂ O] |

Член 57

Соединенијата на манган што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|--|--|
| 1) манган-оксид | (MnO) |
| 2) манган-т-иоксид | (Mn ₂ O ₃) |
| 3) манган-хлорид-тетра-хидрат | (MnCl ₂ · 4H ₂ O) |
| 4) манган-карбонат | (MnCO ₃) |
| 5) манган-сулфат-тетра-хидрат | (MnSO ₄ · 4H ₂ O) |
| 6) манган-сулфат-моно-хидрат | (MnSO ₄ · H ₂ O) |
| 7) манган-хидроген-орто-фосфат-трихидрат | (MnHPO ₄ · 3H ₂ O) |

Член 58

Соединенијата на јод што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) бакар-јодид | (CuI ₂) |
| 2) калиум-јодид | (KI) |
| 3) натриум-јодид | (NaI) |
| 4) калиум-јодат-хексахидрат | [Ca(JO ₃) ₂ · 6H ₂ O] |
| 5) калиум-јодат анхидриран | [Ca(JO ₃) ₂] |

Член 59

Соединенијата на железо-што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) железно-сулфат-хептахидрат | (FeSO ₄ · 7H ₂ O) |
| 2) железно-цитрат-хексахидрат | [Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ · 6H ₂ O] |
| 3) железно-фумарат | (FeC ₄ H ₄ O ₄) |
| 4) железно-дихлорид-тетрахидрат | (FeCl ₂ · 4H ₂ O) |
| 5) железно-хлорид-хексахидрат | (FeCl ₃ · 6H ₂ O) |
| 6) железно-триоксид | (Fe ₂ O ₃) |
| 7) железно-карбонат | (FeCO ₃) |
| 8) железно-ацетат-тетрахидрат | [Fe(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ · 4H ₂ O] |

Член 60

Во производството на крмни смеси можат да се употребуваат непротеински азотни соединенија, било како самостоен додаток било врзани на носач.

Член 61

Како хранлив додаток на крмни смеси може да се употребува уреа (карбамид) [CO (NH₂)₂].

Уреата (карбамид) за исхрана на добиток мора да биде во бела боја, без мириса, да содржи до 0,5% влага и да биде така иситнета што низ сито со квадратни отвори 1 mm големина да минуваат најмалку 90% гранули, а низ сито со квадратни отвори 0,5 mm да минуваат најмалку 92% гранули (прав). Содржината на азот во уреата (карбамидот) треба да изнесува 42% до 46%, сметано на сува материја, односно протеинскиот еквивалент треба да биде од 263 до 287 (N × 6,25).

Член 62

Во крмните смеси можат да се употребуваат и следните амонијачни соли, и тоа:

1) амониум-сулфат [(NH₄)₂SO₄] којшто е бел прав, со солен вкус, и содржи 21% азот. Иситнетоста на амониум-сулфатот мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1 mm големина да минуваат најмалку 98% гранули, а низ сито со квадратни отвори 0,5 mm големина да минуваат најмалку 92% гранули (прав);

2) амониум-бикарбонат (NH₄HCO₃) којшто е бел прав, со солен вкус, и содржи 17,5% азот. Иситнетоста на амониум-бикарбонатот мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори 1 mm големина да минуваат најмалку 98% гранули, а низ сито со квадратни отвори 0,5 mm големина да минуваат најмалку 92% гранули (прав);

3) амониум-ацетат (CH₃COONH₄) којшто е бел прав и содржи 18% азот. Иситнетоста на амониум-ацетатот мора да биде таква што низ сито со квад-

ратни отвори 1 mm големина да минуваат 98% гранули, а низ сито со квадратни отвори 0,5 mm големина да минуваат најмалку 92% гранули (прав);

4) биурет (C₂H₂O₂N₂) којшто е бел прав;

5) уреа-фосфат, којшто содржи најмалку 17% азот и 19% фосфор.

Член 63

Во производството на крмни смеси се употребуваат аминокиселини во чиста состојба или разредени.

Член 64

Под други додатоци што ѝ се додаваат на добиточната храна, во смисла на овој правилник, се подразбираат: антибиотици, стимулатори за растеж, антиоксиданти, емулгатори, бои, кокцидиостатици, микостатици и антихелминтици, лековити средства, како и други нештетни состојки (миризба и ензими).

Член 65

Во производството на крмни смеси е дозволена употреба на антибиотици во сурова форма или во форма на пречистени препарати.

Суровите антибиотици од став 1 на овој член претставуваат маса на микрофлора употребена за производство на антибиотици; на остаток на подлога и производи настанати во процесот на активноста на употребената микрофлора.

Член 66

Антибиотиките што се употребуваат во производството на премикси мораат да имаат декларација со назначување на видот и концентрацијата на антибиотикот.

Член 67

Декларацијата за премикси и крмни смеси на кои им се додадени антибиотици и други стимулатори за растеж мора да содржи податоци за видот, количеството и векот на траењето на антибиотикот и стимулаторот за растеж.

Член 68

Во крмните смеси можат да се употребуваат следните антибиотици:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) хлортетрациклин-хидрохлорид | (C ₂₂ H ₂₄ O ₈ N ₂ Cl · HCl) |
| 2) окситетрациклин-хидрохлорид | (C ₂₂ H ₂₄ O ₈ N ₂ · HCl) |
| 3) олеандомицин | (C ₃₆ H ₆₁ O ₁₂ N) |
| 4) бензантин-пеницилин G | (C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₆ S ₂) · 4H ₂ O |
| 5) бацитрацин-цинк | (C ₁₆ H ₁₀₃ O ₁₆ N ₁₇ SZn) |
| 6) бацитрацин-магнан | (C ₁₆ H ₁₀₃ O ₁₆ N ₁₇ SMn) |
| 7) виргинијамицин | (C ₂₈ H ₃₅ N ₅ O ₇) |
| 8) тилозин | (C ₁₈ H ₁₉ N ₇ O ₁₀) |
| 9) флавофосфолип (флавомицин) | (C ₇₀ H ₁₂₄ N ₆ O ₁₀ P) |
| 10) неомицин | [C ₂₉ H ₅₈ O ₁₆ N ₈ (SO ₄) ₄] |

Член 69

Во крмните смеси можат заедно да се употребат најмногу два антибиотика, што не смеат да припаѓаат на иста хемиска група.

Член 70

Вкупното количество на антибиотици додадена на крмните смеси не смее да ја премине дозволената доза пропишана во член 71 од овој правилник.

Член 71

Антибиотиците од член 68 од овој правилник им се додаваат на крмните смеси наменети за исхрана на животни од определен вид, возраст или маса на животни, во долунаведените количества, и тоа:

1) Окситетрациклин, хлортетрациклин и пеницилин-бензантин:

Количество на антибиотици	Вид на животни	Возраст или тежина на животното
до 80 mg/kg храна	телиња, јагниња, прасиња	до 8 недели
до 50 mg/kg храна	живина телиња, јагниња свињи	до 6 недели до 16 недели до 12 недели
до 20 mg/kg храна	живина телиња, јагниња свињи	до 10 недели до 6 месеци до 60 kg

2) Олеандомицин

Количество на антибиотици	Вид на животни	Возраст или тежина на животното
до 25 mg/kg храна	живина (освен пајки и гуски) свињи крзнаши	до 6 недели до 4 недели без ограничување на времето на употребата
до 10 mg/kg храна	живина (освен пајки и гуски) свињи крзнаши	до 10 недели до 60 kg без ограничување на времето на употребата

3) Виргинијамицин, бацитрацин, флавоксфолипол (флавомицин), тилозин

Количество на антибиотици	Вид на животни	Возраст или тежина на животното
до 25 mg/kg храна	телиња	замена на млеко за телиња
до 20 mg/kg храна	говеда	без ограничување на времето на употребата
до 5 mg/kg храна	маторици за приплод	без ограничување на времето на употребата
до 20 mg/kg храна	свињи во растеж и гоее	до 60 kg
до 10 mg/kg храна	свињи во растеж и гоее	до крај на гоеењето
до 8 mg/kg храна	несачки	без ограничување на времето на употребата
до 20 mg/kg храна	живина (освен пајки и гуски)	до 10 недели
до 20 mg/kg храна	крзнаши	без ограничување на времето на употребата

Член 72

Во производството на крмни смеси е дозволена употребата и на други стимулативни додатоци од неантибиотско потекло што мораат да им одговараат на посебните прописи за хигиенската исправност на производите.

Член 73

Заради спречување оксидација на масти и други лабилни состојки на крмни смеси, на крмните смеси можат да им се додаваат антиоксидантите од член 74 на овој правилник, во нештетни количества.

Декларацијата за крмните смеси на кои им се додадени антиоксиданти мора да содржи и подато-

ци за видот и количеството на употребениот антиоксидант.

Член 74

Антиоксидантите што можат да им се додаваат на крмните смеси се:

- 1) бутил-хидрокситолуол (БНТ) 150 ppm;
- 2) бутил-хидроксианизол (БНА) 150 ppm;
- 3) токоферол без ограничување;
- 4) етоксиквин 150 ppm; и
- 5) препарати од наведените антиоксиданти.

Член 75

Во технолошката постапка на производството на крмни смеси можат да се употребуваат материји

што овозможуваат хомогено мешање (емулгирање) на масти во вода, и тоа:

- 1) полиетилен-гликол-естер;
- 2) полиетилен-сорбитан моноолеат (Tween 80);
- 3) алкил-полиглицол-естер на карбоксика киселина;
- 4) соја лецитин;
- 5) сите емулгатори дозволени во производството на животни намирници.

Член 76

На крмните смеси за живина, заради поинтензивно бојосување на месото и јајцата, можат да им се додаваат бои врз база на каротиноиди.

Член 77

На крмните смеси можат да им се додаваат ароматични средства и средства за предизвикување апетит, како што се природни производи со интензивна миризба и синтетски препарати со слично дејствување.

На крмните смеси можат да им се додаваат и средства за подобрување вкусот на храната, што се дозволени за употреба во животните намирници.

Член 78

Заради спречување на кокцидиоза, на крмните смеси можат да им се додаваат кокцидиостатици.

Член 79

Декларацијата за смесата на која ѝ се додадени кокцидиостатици мора да содржи податоци за видот и количеството на додадените кокцидиостатици, како и податоци за начинот на употребата и за рокот на престанувањето на давањето на смесата.

Член 80

Во производството на крмни смеси можат да се употребуваат уште и следните додатоци:

- 1) стабилизатори, како средства што служат за механичко одвојување на честичите на добиточната храна, и тоа: пектини, алгинска киселина и нејзини соединенија;
- 2) врзувачи, како средства што служат за подобро врзување на честичите на добиточната храна при производството на пелети;

3) калциум-силикат што служи за спречување на создавање на грутки во храната, заради полесно минување на храната низ келиите во слосои;

4) средства за спречување и отстранување на болести и штетници, и тоа:

- оцетна киселина (CH_3COOH) и соли на оцетна киселина;
- пропионска киселина ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$) и соли на пропионска киселина;
- 8-хидроксикинолин и негови деривати.

Член 81

Во претсмесите и дополнителните крмни смеси количеството на дозволените додатоци може да биде поголемо кога претсмесите и дополнителните смеси му се испорачуваат на производителот на крмни смеси на понатамошна преработка.

Член 82

Заради разликување на добиточната храна од животните намирници од исто потекло, добиточната храна се денатурира.

Денатурирањето на добиточна храна мора да се изврши така што да не влијае врз хранливата вредност на добиточната храна, туку само органолептички да ја означи.

Член 83

За денатурирање на добиточна храна е дозволена употребата:

- 1) на органски хранива што се дозволени со овој правилник во количество до 2%;
- 2) на минерални хранива што се дозволени со овој правилник, во количество до 0.5%;
- 3) на дрвен јаглен, во количество до 0.5%.

Декларацијата за денатурираната добиточна храна мора да содржи и податоци за видот и количеството на употребеното средство за денатурирање.

IV. ЗАБРАНЕТИ МАТЕРИИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Член 84

На добиточната храна не е дозволено да ѝ се додаваат хормони, седативи, тиреостатици и слични материи.

Член 85

Содржината на штетните материи во добиточната храна не смее да ги премине следните количества, и тоа:

1) Неоргански материи

Материја	Вид добиточна храна	Најголема дозволена содржина на штетна материја (во mg/1 kg сува материја добиточна храна сушена на воздух)
1	2	3
Антимон	Хранива, смеси	0,2
Арсен	Хранива, смеси	2,0
Флуор	Хранива од анимално потекло	500,0
	Други хранива	50,0
	Минерални смеси:	
	— за говеда, овци и кози	1000,0
	— за свињи	3000,0
	— за живина	6000,0
	Смеси за говеда, овци и кози	100,0
	Смеси за телиња, јагњиња и ја-риња	50,0
	Смеси за возрасна живина	350,0
	Смеси за пилиња	250,0
	Други смеси	150,0

1	2	3
Молибден	Хранива Смеси	4,0 2,0
Нитрити	Рибино брашно (пресметано како натриум-нитрит)	200,0
Олово	Хранива, смеси Фосфати	10,0 30,0
Расположива сулфурна киселина	Фосфати	800,0
Селен	Рибино брашно Други хранива Смеси	3,0 1,0 1,0
Жива	Хранива, смеси	0,01
Кадмиум	Хранива и смеси	0,01

2) Производи на микро и макрофлора

Материја	Вид добиточна храна	Најголема дозволена содржина на штетна материја (во mg/1 kg сува материја добиточна храна сушена на воздух)
Афлатоксин I	Хранива	0,050
	Смеси за овци, кози и возрасни говеда	0,050
	Смеси за млечни крави и јуниња	0,050
	Смеси за свињи и кокошки несачки	0,030
	Смеси за гоене на живина освен пајки	0,025
	Други смеси	0,0
Цијановодородна киселина	Ленени погачи	200,0
	Тапиока	100,0
	Други хранива	50,0
	Смеси	50,0
Госипол (слободен)	Сачма и погачи од памук	1200,0
	Смеси за говеда, овци и кози	240,0
	Смеси за телиња	100,0
	Смеси за живина (освен за кокошки несачки)	100,0
	Смеси за свињи	60,0
	Други смеси	0
Теобромин	Погачи од какаоец	3000,0
	Смеси	300,0

Член 86

Дозволените вредности на показателите на штетно расипување во добиточната храна не смеат да преминуваат:

Показатели	Хранива, крмни смеси	Најголема дозволена содржина на 1 kg сува материја сушена на воздух
1	2	3
Киселински степен	Маст Крмни смеси	до 6,0 до 8,0

1	2	3
Амонијак	Хранива, белточински (според методот на Conway)	2500,0 mg/kg
Патогени микроорганизми	Хранива, крмни смеси	0,0
Салмонели	Хранива, крмни смеси	0,0
Токсини на токсигени бактерии	Хранива, крмни смеси	0,0

Член 87

Ќе се смета дека добиточната храна е неисправна и непогодна за складирање ако индикаторите ги преминуваат следните граници:

Назив на храната	Најмногу дозволена содржина на 1 g сува материја сушена на воздух
Хранива	1. Сапрофитски бактерии: 100 000 000
Смеси за прасиња, телиња и пилиња	10 000 000
Смеси за возрасни животни	100 000 000
Хранива	2. Сапрофитски габички и музли 100 000
Смеси за прасиња, телиња и пилиња	50 000
Смеси за возрасни животни	100 000

V. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Член 88

Хранивата можат да се транспортираат и да се чуваат во растурена состојба или спакувани во соодветна амбалажа. Како соодветна амбалажа се сметаат јутени, конопни, памучни, хартиени и полиетиленски вреќи, како и дрвени, картонски, пластични и метални бочви.

За пакување на добиточна храна не смее да се користи амбалажа што била употребена за пакување на материји со штетно и токсично дејство.

Член 89

Амбалажата во која се пакуваат хранива се затвора на начин што обезбедува оригиналност на пакувањето.

Член 90

Хранивата што не можат да се транспортираат во растурена состојба се:

1) споредни производи на индустријата на алкохоли и вриења, крмен квасец, пивски квасец, јачмени сладни ртулци;

2) хранива од животинско потекло, сушен рибин сок, китово брашно, сушен китов сок, рибно масло, обрано млеко во прав, сурутка и делактозирана сурутка во прав, казеин, лактоалбумин;

3) минерални хранива: добиточна сол, соли на калциум, фосфати.

Хранивата од став 1 на овој член и сите додатоци на добиточна храна мораат да бидат спакувани.

Член 91

Транспортирањето на хранива се врши во затворени возила на железничкиот, друмскиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај, а на пократки растојанија дозволена е употребата на отворени возила.

Транспортните средства во кои се транспортираат хранива мораат да бидат исчистени и приготвени така што да се оневозможи загадување на храната.

Член 92

Хранивата се чуваат во амбалажа или без неа во простории што мораат да бидат чисти, суви, приготвени за проветрување, заради спречување на загревање, палење и расипување на хранивата. Во тие простории не смее да има штетници, средства за заштита на растенија и други материји што можат да ја затрујат или загадат добиточната храна.

Член 93

Крмните смеси можат да се транспортираат и да се чуваат во растурена состојба или спакувани во соодветна амбалажа. Како соодветна амбалажа се сметаат јутени, конопни, памучни, хартиени, пластични и слични вреќи, што мораат да бидат нови и суви. Во амбалажа од пластични маси можат да се пакуваат само минерални смеси и смеси на кои содржината на влага им е 8% и помалка.

Член 94

Крмните смеси се транспортираат во затворени возила на железничкиот, друмскиот, поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај. На пократки релации е дозволена употреба на отворени возила за превоз на пакувани крмни смеси.

Член 95

Вреќите во кои се пакуваат крмни смеси мораат да бидат врзани или прошиени со конец или затворени така што без оштетување да не можат да се отворат (вентил-вреќи). Вреќите мораат да бидат снабдени со етикета од тврд картон на која е втисната декларацијата од член 101 на овој правилник. Наместо на етикетата декларацијата може да биде втисната на вреќата. Етикетата мора да биде нале-

пена на вреќата или пропиена со ист конец со кој е зашпиена вреќата. Ако вреќата е само врзана со канџа, канџа мора да биде привлечен низ отворот на етикетата и на краиштата да биде обезбеден со плomba со ознака на производителот или на оној што ја пакувал производот. Наместо плomba може да се употреби етикетата со ознака на производителот или испорачувачот.

Член 96

Ако крмните смеси се превезуваат од производителот до потрошувачот или испорачувачот во растурена состојба, возилото и преградите во возилото мораат да бидат така затворени, што смесата да е напoлно обезбедена. Декларацијата мора да биде приложена кон придружните документи.

Член 97

Крмните смеси при продажбата на мало се пуштаат во промет само во оригинално пакување.

Член 98

Крмните смеси се чуваат во амбалажа или без неа, во простории што мораат да бидат чисти, суви и приготвени за проветрување, заради спречување на загревање, палење и расипување на крмните смеси. Во тие простории не смее да има штетници.

VI. ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 99

Декларацијата за хранива и за додатоци содржи податоци за:

- 1) називот на производот и за неговото трговско име, ако производот го има;
- 2) фирмата, односно називот и седиштето на производителот, односно на увозникот;
- 3) нето-масата или зафатнината на производот;
- 4) месецот на производството, за хранива од индустриско потекло;
- 5) ознаката на квалитетот, за хранива за кои се предвидени повеќе квалитети;
- 6) рокот на траењето и за начинот на чувањето на производот.

Освен податоците наведени во став 1 од овој член, декларацијата мора да содржи и други податоци, ако за одделни видови хранива е изречно предвидено тоа.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Член 100

Декларацијата за исушен крмен квасец мора да содржи и податоци за суровината од која е произведен квасецот.

Член 101

Декларацијата за крмни смеси содржи податоци за:

- 1) називот на производот и за неговото трговско име, ако производот го има;
- 2) фирмата, односно називот и седиштето на производителот односно на увозникот;
- 3) нето-масата или зафатнината на производот;
- 4) датумот на производството;
- 5) суровинскиот состав на крмната смеса, со набројување на употребените групи хранива и на дозволените додатоци на добиточната храна, со тоа што содржината на витамини, минерали, антибиотици и други дозволен додатоци да мора да се наведе посебно за секој витамин, минерал, антибиотик или друг дозволен додаток во мерните единици со кои кај тие додатоци се определуваат дозволените дози;
- 6) називот на непротеинското азотно соединение, за учеството на масата на непротеинското азотно

соединение и за еквивалентот на протеинот добиен од азотот од азотните извори, ако во крмната смеса се наоѓаат непротеински извори на азот;

7) хемискиот состав на крмната смеса, и тоа: содржината на протеини, масти, вода, сурови влакна и пепел, а содржината на масти само кај смеси за кои е пропишан процентот на масти;

8) намената на крмната смеса;

9) употребата на смесата и дали крмната смеса е целосна, дополнителна или е претсмеса;

10) составот на употребениот носач (за претсмеси);

11) рокот на траењето и за начинот на чувањето на производот.

Член 102

Дозволените отстапувања помеѓу декларираните и со анализа утврдените квалитет за сите фракции на иситнетост што се определуваат при фракциската анализа на зрнесте хранива, се дадени во следната табела:

Содржина на фракцијата на иситнетоста, во %	Дозволено отстапување
0,10 до 0,49 и 99,50 до 99,90	0,6 единици
0,50 до 0,99 и 99,10 до 99,49	0,8 единици
1,00 до 1,99 и 98,00 до 99,09	1,1 единици
2,00 до 3,99 и 96,00 до 97,99	1,4 единици
4,00 до 5,99 и 94,00 до 95,99	1,8 единици
6,00 до 9,99 и 90,00 до 94,99	2,3 единици
10,00 до 13,99 и 86,00 до 89,99	2,8 единици
14,00 до 21,99 и 78,00 до 85,99	3,4 единици
22,00 до 34,99 и 65,00 до 77,99	3,9 единици
35,00 до 49,99 и 50,00 до 64,99	4,2 единици

VII. ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Член 103

За производите за кои со овој правилник не се пропишани условите на квалитетот, организацијата на здружен труд е должна да донесе производителска спецификација.

Организацијата на здружен труд донесува производителска спецификација пред почетокот на производството на производот на кој се однесува спецификацијата.

Организациите на здружен труд водат евиденција за донесените производителски спецификации, во која се внесуваат податоци за:

- 1) евиденцискиот број на спецификацијата;
- 2) фирмата, односно називот и седиштето на производителот;
- 3) датумот на донесувањето на спецификацијата;
- 4) датумот на извршеното испитување на производот;
- 5) датумот на почетокот на производството на производот според спецификацијата.

Член 104

Во крмните смеси произведени според производителската спецификација содржината на влага пропишана со овој правилник за смеси за иста или слична намена, не смее да премине:

- 1) во минерални смеси — 5%;
- 2) во замена за млеко — 8%;
- 3) во други смеси — 13%;
- 4) во меласирани смеси — 15%.

Крмните смеси произведени според производителска спецификација мораат да имаат на амбалажата, етикетата и придружните документи ознака: „Изработено според производителска спецификација“.

Декларацијата за крмните смеси произведени според производителската спецификација, мора да ги содржи сите податоци пропишани со одредбите од овој правилник за декларацијата.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 105

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Релението за Прописите за квалитетот на храната за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 370).

Член 106

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16/2-1646/1
3 април 1978 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

480.

Врз основа на член 10 став 2 точка 6 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75) и член 23 став 1 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/76), а во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД СТАНАРИНАТА

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и постапката под кои носителите на станарско право и заштитените потстанари (во натамошниот текст: носителот на станарско право), на становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедницата на домувањето), остваруваат право на надомест на дел од станарината.

2. Право на надомест на дел од станарината има носителот на станарско право чие домаќинство ќе оствари месечен приход по член, и тоа:

- 1) до 2.036 динари — за домаќинство од еден член;
- 2) до 1.730 динари — за домаќинство од два члена;
- 3) до 1.530 динари — за домаќинство од три члена;
- 4) до 1.330 динари — за домаќинство од четири и пет членови;
- 5) до 1.320 динари — за домаќинство од шест членови;
- 6) до 1.250 динари — за домаќинство од седум и повеќе членови.

3. Како приход на домаќинство, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се смета просечниот месечен приход на домаќинството на носителот на ста-

нарското право, поделен со бројот на членовите на неговото домаќинство, остварен во претходната година.

Во приходот на домаќинството од став 1 на оваа точка, не влегуваат: инвалидниот, надоместот за телесно оштетување, додатокот на деца, додатокот за нега и помош од страна на друго лице и другите примања за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството (социјална помош, материјално обезбедување на членовите на семејството на хранител што се наоѓа на задолжителна воена служба, постојан инвалидски додаток, ортопедски додаток и др.).

4. Носителот на станарското право од точка 2 на оваа одлука има право на надомест на дел од станарината пресметана за површината на станот, односно на дел од станот до:

- 1) 34 m² — за домаќинство од еден член,
- 2) 50 m² — за домаќинство од два члена,
- 3) 60 m² — за домаќинство од три члена,
- 4) 70 m² — за домаќинството од четири члена и по 10 m² на секој натамошен член на домаќинството.

Станарината за стан односно дел од стан над површината од став 1 на оваа точка, носителот на станарското право ја плаќа во полн износ.

5. Како член на домаќинството во смисла на точ. 2 и 4 од оваа одлука, се сметаат: брачниот другар, дете, усвоеник, родители на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар што заедно со нив го користат станот, односно дел од станот, како и лице што со носителот на станарското право живее во заедничко домаќинство.

Барање за надомест на дел од станарината, заедно со документацијата предвидена со оваа одлуката носителот на станарското право поднесува до Заедницата на домувањето.

За барањето од став 1 на оваа точка одлучува Комисијата за план и финансии на Собранието на Заедницата на домувањето.

Против одлуката во пов степен носителот на станарското право, може да изјави жалба до Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на домувањето, во рок од 51 ден од денот на доставувањето на предписот на одлуката.

Одлуката по жалбата од став 3 на оваа точка е конечна.

7. Кон барањето од точка 6 став 1 на оваа одлука носителот на станарското право е должен да поднесе: договор за користење на станот, последна признаница за платената станарина, доказ за своите приходи и за приходите на членовите на своето домаќинство остварени во претходната година согласно со точ. 2 и 3 од оваа одлука и извештај од исплатителот на личниот доход, односно пензијата за придонесот што го вплатува за надоместот на дел од станарината на одделни категории корисници на станови со кои управува Заедницата на домувањето.

8. Право на надомест на дел од станарината се стекнува од првиот ден на наредниот месец од поднесувањето на барањето од точка 6 став 1 на оваа одлука.

Носителот на станарско право што ќе го оствари правото на надомест на дел од станарината (во натамошниот текст: корисникот на надоместот), е должен секоја година, до 31 мај да поднесе доказ за остварените приходи во претходната година, за себе и за членовите на своето домаќинство (точка 7).

Ако во текот на годината се променат околностите од кои зависи правото на надомест на дел од станарината корисникот на надоместот е должен за настанатите промени да ја извести Заедницата на домувањето, во рок од 15 дена од денот кога настаниле тие околности.

9. Органот од точка 6 на оваа одлука е должен препис на одлуката за правото на надомест за дел од станарината да достави до: корисникот на надоместот, организацијата на која Заедницата на домувањето ѝ ја доверила наплатата на станарината и Стручната служба за евиденција на фондот на сојузните органи.

10. Корисникот на надоместот плаќа станарина во полн износ, а надомест на дел од станарината, утврден со одлуката на органот од точка 6 на оваа одлука, наплатува месечно од Заедницата на домувањето.

11. Право на надомест на дел од станарината нема носителот на станарското право: ако тој или член на неговото домаќинство што живее со него, има во сопственост стан, односно дел од стан или семејна станбена зграда, што ги издава во закуп, или тој стан, односно дел од стан, или семејна станбена зграда користи член на неговото домаќинство, или ако општествен стан, односно дел од општествен стан издава на користење на потстанари, или ако во тој стан, односно дел од стан врши деловна дејност, или ако стан се смета како рационално неискористен.

12. За носителот на станарското право од територијата на град Белград, што правото на надомест на дел од станарината ќе го оствари за првпат според одредбите на оваа одлука како дел од станарината се смета разликата помеѓу станарината затечена на 30 јуни 1977 година, пресметана по коефициент од 0,054 и новата станарина што е утврдена и пресметана по коефициентот од 0,0585.

13. Носителот на станарско право што живее во стан на сојузен орган надвор од територијата на Белград правото на надомест на дел од станарината го остварува според постапката утврдена со оваа одлука, а под условите утврдени според прописите на општествено-политичката заедница на која територија се наоѓа станот.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јули 1978 година.

02 бр. 5135/1-77
1 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието
на Заедницата
на домувањето,
Лео Матес, с. р.

481.

Врз основа на член 116 став 1 и член 129 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 22 став 2 точка 2, член 24 став 2 и член 57 став 2 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите за давање одобренија на организациите на здружен труд да држат девизи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/77) во точка 2 по одредбата под 5 се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) за плаќање на личните и материјалните трошоци на претставништвата или на деловните единици во странство, наведени во точка 3 под 3 став 2 од

Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 17/78) до височина на една четвртина од годишната пресметка на тие трошоци на претставништвата или на деловната единица во странство, утврдени од надлежниот орган на управување;“.

Досегашната одредба под 6 станува одредба под 7.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 28
19 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р

482.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и член 38 став 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДИНАРСКИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО КОРИСТЕНИТЕ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО

1. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им ги вратат на депонентите, почнувајќи од 1 јули 1978 година, сите динарски депозити положени до 31 декември 1977 година според одредбите на Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76 и 17/77) и Одлуката за полагање депозит при увозот од странство на кредит на сировини, репродукциони материјали и стоки за лична потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/74, 2/76 и 7/76).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 29
19 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

483.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЛА ХАРТИЈА ЗА ЦИГАРИ ВО КИКИШКИ

1. Претставникот на производителот и претставникот на потрошувачот на 24 март 1977 година склучуваат

чија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бела хартија за цигари во книшки, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми така што највисоката продажна цена за бела хартија за цигари во книшки, со сув жиг, формат 39 X 69 mm, по 60 личиња во книшка да изнесува 0.55 динари за парче.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1189 од 3 мај 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во спогодбата.

Претставник на производителот: Творница папира — Риека.

Претставник на купувачот — потрошувач: „Брегава“ Радна организација за трговину, угостителство и туризам, ООУР Трговина на велико — Чаплина.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 213 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата (Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За генерален секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Ивица Чачиќ, досегашен генерален секретар на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 356
18 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет се назначува проф. д-р Драгутин Груповиќ, досегашен советник на Сојузниот извршен совет.

Именувањето ќе следи, анализира и дава мислења и предлози за прашањата од областа на општествено-економскиот развој и планирањето.

Е. п. бр. 357
18 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 98 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Кадир Алијагиќ, досегашен шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 358
18 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кнежевиќ Милисаво Бранко, Копуновиќ Јосипа Лазо, Милутиновиќ Благоја Данило, Мулеј Јакоба Векослав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андриќ Павао Људевит, Ратковиќ Ђуре др Бранко, Стевиќ Светолика Радован, Вуковиќ Душана Војислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антонијевиќ Богомира Петроније, Богосављевиќ Животе Момчило, Брадиќ Јосипа Милан, Чобанов Петра Златоје, Ферени Ферда Стане, Филиповиќ Крсте Бранислав, Јурковиќ Шиме Јосип, Клипиќ Петра Стеван, Крстиќ Миливоја Јован, Лебен Јакоба Винко, Ловас Јосипа Ђуро, Недељковиќ Драгомира Душан, Рушиќ Воже Иван, Славниќ Војислав

ва Милан, Трајковић Влајка Стојадия, Туцаков Антуна Никола, Зоричић Мане Бранко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андрић Радована Србослав, Антанасов Николе Драгољуб, Бакић Андрије Никола, Бикер Мирка Мирослав, Бојанић-Живковић Василија Јованка, Бубњар Фране Славо, Прноторац Николе Милорад, Ђорић Сретена Вера, Димитров Владимира Димитар, Душић Ратка Добросав, Филиповић Стјепана Михајло, Јаковлевић Јасоа Миленко Јоцић-Манчић Крсте Бранислава, Јовановић Миркоја Александар, Јовић Недељка Новак, Кошир Франца Франц, Липање Јожефа Јоже, Млакар Павла Балтазар, Облаковић-Кајкут Бошка Ђуја, Обрадовић Јове Милан, Пајовић Душана Радомир, Петковић Симе Франо, Ранковић-Лепосавић Адама Стана, Стојановић Сретена Стамен, Вуковић Милутина Петар;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Асовић Мује Барјам, Булатовић Павла Станко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Радуловић Сава Никола;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајовић Вујадина Момчило, Дармановић Арса Илија, Ивезић Радоша Душан, Перочевић Дурка Осман, Радоњић-Грбић Михаила Радмила;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Болтижар Мартина Ладислав, Ковач Петра Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кужић Пашка Мирко, Лукановић Стјепана Бождар, Обрадовић-Клеин Боже Милица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Клеменчић Фране Франо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белан Стевана Васо, Сигаку Андриана Ранко, Гачник Антона Антон, Гојмерац Јураја Јурај, Липњак Алексе Мирко, Лошонц Шандора Шандор, Марунић Максима Љубомир, Мештровић Бранимира Мартин, Миготти Хнацинта Здравко, Николић Вука Гојко, Рибичић Анте Маријан, Влашек Фране Славо;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Брајдић Славка Бранимир, Драганић Ивана Нада, Флам Јосипа Драгутић, Глишић Николе Александар, Голуб Фране Владо, Хохњец Павло Франо, Хузанић Јосипа Јурај, Јозић Јосипа Мирослав, Калман Славка Станислав, Кратохвил Антуна Мирослав, Мечек Мартина Марија, Матотек Андрије Славо, Нератх-Бабић Емилије Мирјана, Палмовић Ферде Младен, Певец-Боговић Јосипа Невенка, Почекај Јакова Антун, Русовац Младена Младен, Станков Обрада Јоца, Стојановић Димитрије Ђорђе, Шимунић-Маренић Драге Милица, Шолић Марка Иван, Zimmer Мирослава Марцел, Жубринић Фране Божидар;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хајрулаху Сулејмана Хасан, Мајсторовић Нинка Милош, Милошевић Милоша Ђура, Павлов Јевте Миливоје;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ѓерими Хасана Шукри, Јахији Рустема Јахи;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бањац Гојка Дмитар, Дејановић-Станковић Љубомира Ружа, Додик Илије Драган, Милаковић Ѓетка Рајко, Мрвић Филипа Петар, Станковић Мирка Гојко, Тица Боже Славо, Трајковић Младена Владимир, Ждрал Саве Велимир, Живковић Јована Јордан, Жутић Стевана Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алиimpijeвић Станка Маринко, Ариф-Токић Светозара Велика, Арсић Живка Боривоје, Арсић

Стевка Влајко, Бабић Миле Јован, Бешевић Живка Миленко, Богдановић Богдана Радмило, Чуровић Крсте Милета, Дриџаковић Раденка Томислав, Цемал Мифтара Мурати, Ђуканов Владимир Петар, Ђукић Боже Милан, Ерцег Љубомира Лука, Филиповић Златка Звонимир, Гајић Светка Сава, Глигерић Богослава Цветко, Илић Драгутина Миљивоје, Јелић Миленка Михајло, Јевтић Радоја Бранислав, Јовановић Јована Марко, Кнежевић Жике Александар, Кнежевић Дамјана Смиља, Кнежевић Симе Васа, Костић Ђурђе Велислав, Крстовић Станимира Драган, Кукић-Савић Мирка Девесиљка, Ливајић Јакова Петар, Марунић Душана Радислав, Медић Марка Никола, Мијатовић Петра Милутин, Миљеновић Симе Милан, Митрашиновић Милица Миљко, Ненадовић Александра Милорад, Николић Борисава Миодраг, Обрадовић Радована Добросав, Петровић Илије Јован, Петровић Славка Ранко, Пухалић Раде Бранко, Работег Марјана Казимир, Рихтман Ивана Јосип, Ристић Лазара Милан, Синђелић Луке Милојко, Станишић Гавре Милош, Стојковић Борисава Божидар, Шкорић Јована Душан, Трифуновић Љубисава Миодраг, Тушановић Живка Ранко, Вељановић Јордана Сотир, Златковић Крсте Тихомир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мехмети Мехмета Селајдин, Синани Синана Зудедин, Узуновић-Јанковић Воривоја Стојанка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајрами Мемиша Шинаси, Цветановић Арпона Чета, Чизмић Иве Анто, Ѓазими Ахмета Садри, Кадризи Ајруле Муса Кадриу Неџиба Халиљ, Кнежевић Александра Радивоје, Мехмеди Неџиба Фетах, Сахити Руфата Јашар, Стојановић Добросава Стојана;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бучер Антона Тоне, Подпечан Амалија Франц, Ротар Ивана Метод, Широц Франца Франц, Шолц Леополда Леополд, Тробица Станислав;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Лебен Франца Франц, Петелин Јакоба Франц;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бобић Леополда доц. др Радивој, Брилеј Конрада Јоже, Фетих Отона Мирко, Крашовец Ловре Ловро, Ленарт Ивана Иван, Лесковец Франца

Франц, Мекинц Јанеза Иван, Мерлак Антона Антон, Мошкрич Јоже Марјан, Огоревц Ивана Јоже, Поглајен Антона Стане, Попит Томажа Ленарт, Позаршек Франца Франц, Срше Франца Алојз, Винтар Франца Јоже;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Чепин Франчишка Бернард, Врховц Станка Стојан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Боговић Јоже Јоже, Бренчић-Гостенчник Симона Нада, Драгар Антона Иван, Халер Михаела Михаел, Хомовец-Лука Андреја Љуба, Игл Јоже Јоже, Мерлак-Ријавец Ивана Нуша, Подхостник Валентина Регина, Сојер Јанеза Јоже, Сусман Јакоба Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барбир Ивана Марјан, Груден Антона Антон, Јерич Винценца Мартин, Лешник Марије Франц, Миничић Таназија Момчило, Срдић-Мрак Франца Ерна;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Асл Јожефа Ладислав, Челан Јакоба Лудвик, Чернич Конрада Конрад, Форстнер Фердинанда Ервин, Ковач Мартина Мартин, Кучеј Леополдине Роман, Муршич Франца Франц, Новак Михаела Владо, Перович-Sattler Мирка Мирјам, Штумбергер Франца Франц, Ваке Мартина Станислав;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бореновић Митра Јован, Цаетковић Драгутина Бранислав, Чича Саве Душан, Косић Миће Бранко, Кривак Самуела др Самуел, Варњу Петра Петар, Вукобрад Жарка Љубомир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чича Саве Душан, Дивић Марка Стојан, Хрич-Јар Андреја Андреј, Петричевић Живана Бранко, Радосављевић Михајла Ђорђе;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Чича Саве Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алариџ Мије Паулина, Мрдиџ Илије Новак, Сивцов-Живановиџ Радомира Радмила, Стантиџ Рудике Марко, Шпацапан Болеслава Емил, Шуџка Стевана Миле, Вучковиџ Миле Душан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Вајиџ Томе Грго, Пилиџ Симе Љубан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адеми Азема Селим, Андриџ Станислава Срболоб, Бабиак Андреја Андреј, Бојаџиџ Марка Марко, Бурџиџ Давида Драгиша, Ђировиџ Радојице Милаџ, Ђопиџ Илије Драган, Ђук Милана Душан, Драгутиновиџ Милована Звонимир, Дулиџ Несте Иван, Ђуран Јована Стеван, Фаџол Илке Пишта, Фазекаш Ференца Антал, Феџер-Тот Верџа Каталин, Христов Истака Крсто, Јотиџ Милана Јован, Кеблџш Мартина Мартин, Костиџ Влајка Србислав, Михаљевиџ Маријана Емил, Миличковиџ Илије Бора, Моџин Димитрије Милован, Молдван Иштвана Ото, Олџин Богдана Чедомир, Перковиџ Вукоте Радоман, Петџански Николе Иван, Полџаковиџ Андрије Иван, Радан Симе Блаџко, Сабо-Антуновиџ Андрије Марија, Смиџаниџ Живана Павле, Станиџ Љубомира Стојан, Стојниџ Ђорџа Стојан Струџарџ Карла Карол, Шебениџен Ференца Иштван, Вишџекруна Марка Љубо, Визин Стипана Антун, Вуџкомановиџ Јована Милован;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџимов Чеде Дина, Андриџ Илије Мирко, Аџовиџ Бранка Лазар, Баџаџ Ђорџа Јован, Бата Деџе Михаџ, Безек Јана Јан, Биџаџ Саџита Алија, Богдановиџ Милана Јован, Богнар прим. др Стеван, Бојовиџ Веселина Милош, Бороновиџ Драгутина Рајко, Бориџ Ђуре Јован Боџиџ Максима Бранко, Цветиџанин Милована Милутин, Ѓетовиџ-Милиџевиџ Јована Босиџка, Чаџоваџ Саве Лазар, Дениџ Анџелка Драгиша, Димитровски Шипире Александар, Домановиџ Тихомира Радомир, Ђаловиџ Милиџа Лазар, Ђорџевиџ-Малаџурски Мате Јаџода, Ердеџан Петра Живан, Фаџко Иштвана Ласло, Фарџаџ-Карлечик Јана Емилија, Гаџиџ Младена Војислав, Гедеџовски Јана Ондреј, Грџиџ Мирослава Душан, Гроздановиџ Благоја Гојко, Хрџан-Марко Мартина Ана, Хрџан Карла Карол, Јаниџ Гојка Душан, Јанџковиџ Радована Драгутиџ, Јевџиџ Животиџе Миодраг, Јоџиџ Гојка Петар, Јованов Лазара Радослав, Караџлиџ Милована Радоје;

Казан Јосифа Јован, Кераниџа-Паџиџ Пере Соџија, Киџиџ Јана Павел, Куџела Јана Јан, Кџаџиџ-Зириџковиџ Милана Младенка, Колинџер Николе Никола, Купрешанин Илије Драган, Лалиџ Крсте Радован, Лазаревиџ Војислава Милутин, Лазиџ-Љиџкар Милана др Стана, Ленарт Павла Пал, Лонџчина Бранка Миџо, Лучиџ Стевана Јован, Малиновиџ-Ѓуџуџ Анџа Вида, Марела Михаџла Алоџз, Маринаџ Бранка Стеван, Марџановиџ Драгоџуба Станоје, Марсениџ Вучка Димитрије, Матиџ Миливоја Ђорџе, Матуџин Стевана Иван, Милидраг Милана Крсто, Милосављевиџ Драгослава Милосав, Милошеџ Данка Стеван, Миџуџш Петра Бранислав, Митровиџ Веџослава Братиџмир, Момирски Љубомира Веселин, Недеџков Јована Томислав, Неџиџ Драгавана Љубомир, Ненин Милоша Никола, Новаковиџ Ђуре Миленко, Обрадовиџ Марка Немаџа, Палаџи Пала Пал, Пантиџ Љубинка Радоје, Павиџевиџ Драгослава Слободан, Павловиџ-Живаниџ Илије Јеџлена, Пеиџ-Туџуџлаџ Ѓене Антун, Периџиџ Симе Драгослав, Петровиџ Влаџислава Милиџан, Плавџиџ Радомира Драгомир, Попаџиџ Ђуре Славко;

Пуџзовиџ Раде Мирко, Радоџиџ Јована Дамџан, Рајџков-Илиџин Смиџе Милиџа, Раџета Николе Ђорџе, Салонски Душана Станка, Савин Раде Иван, Седлар Мане Миле, Симиџ-Игџатиџ Милоша Љуба, Симиџ Алексе Милован, Среџојевиџ Анџелка Милоје, Стаџиџ Живе Маринко, Станиџмировиџ Раденка Живоџин, Станковиџ Арсе Вуџаџин, Стефановиџ Сотира Милисав, Стевановиџ Драгослава Светомир, Шаламон Петра Драган, Шемиџ Велизара Милаџ, Шифел Јана Јан, Шиџук Раде Драган, Тодоровиџ Стаменка Милован, Тораџки Бранка Тоша, Тоџиџ Симе Никола, Турџан Јураја Јурај, Васиџевиџ Мирџка Драго, Васиџевиџ Стојана Милан, Величковиџ Милуна Будимир, Веселинов Зорана Ѓока, Врџовски Павла Павел, Вујаџиновиџ Војина Вуџаџин, Вуџаџковиџ Вида Петар, Вуџаџловиџ Ђорџе Никола;

— за заслуги во развиџањето и реализирањето на концепџијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-струџното знаење и борбената готовност на наџшите граџани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Баџта Николе Драго, Диџклиџ Обрада Душан, Ѓордан Алексе Петар, Конџиџ Ристе Никола, Петровиџ Пере Славко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аџин Душана Сава, Аџдуковиџ Милоша Јован, Армуџ Младена Милан, Балуновиџ Веџе Иван, Чеџариџ Раде Боџо, Ѓуриџ Игџата Милан, Ѓуриџиџ Милана Слободан, Ѓуриџин Среџоја Михаџло, Греџуџш Јоџеџа Иштван, Јовиџ Давида Маринко, Каџтиџ Живе Зоран, Кочмароџ Јаноџа Антал, Латинџчиџ Мирка Корнелија, Латиновиџ Триџе Илија, Љавроџшка Адама Павел, Малаџурски Марка Данџо, Мариџ Давида Боџо, Маринковиџ Стџепана Стојан, Матовиџ-Андриџ Милана Радмила, Миџачки Петра Винџе, Милиџ Обрада Жарко, Митриџ Миле Миле, Моџевиџ Васе Владе, Мрдиџ Шипире Перо, Пајџдуџниџ Пере Иван, Павлов Симе Коста, Пенџ Јована Ирена, Петровиџ Мирослава Славоџуб, Помориџаџ Миливоја Ратомир, Прџиџ Ивана Никола, Ружиџ Светозара Жарко, Станисавџев Добриџвоја Слободан, Стефанов Стеванџ Љубомир, Ступар Стеџе Мирко, Угрџен Миџе Љубан, Ваџтаџ Михаџла Ерне, Војниџ-Кортмиџш Лаџче Враџе, Вуџосавџевиџ Анџе Сава, Зариџ Илије Томислав, Живџков Љубомира Славко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СОДРЖИНА:

Страна

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајић Жива Коста, Бешевић Миломира Миленко, Бодиграјач-Јоцић Стевана Софија, Брулић Нурка Абид, Ђирић Станимира Часлав, Ђуић Милана Никола, Ђурчић Ранисава Драгоје, Човић Марка Јосип, Драгојловић Гавре Лука, Гајић Радослава Радован, Гашовић Николе Миладин, Говедаровић-Војнић Јосипа Марија, Иванић Паје Мишо, Ивић Мате Иван, Јевтовић Милисав Милорад, Коњевић-Секулић Станка Милева, Костић Миљурка Вучина, Лепосавић Миљурка Драгослав, Луковић Тадије Радмила, Мандић Николе Јован, Мартић Душана Гојко, Месарош Андриша Јулија, Михајлов Зорана Живица, Милановић Милана Милка, Милишин-Томић Саве Анђелија, Миливојевић Животе Радиша, Милојевић Миливоја Јован, Милосављевић-Срданов Стеве Милица, Митковић Николе Миливоје, Младеновић Радојице Драгослав, Николић Живадина Милош, Обрадовић-Прчић Мате Алојзија;

Олас Андриша Иштван, Пејовић Живка Момир, Петруц Милутина Јован, Рачић Хранислава Милутин, Радловић Јанка Величко, Распир Томаша Павел, Сарваић Михајло Карол, Савић Лазара Павле, Сорајић Грује Чедо, Степановић Ивана Бошко, Стевановић Јовице Константин, Стевовић-Димитријевић Светислава Гордана, Суботић-Дарабош Михајло Ката, Шајтинац Вукашина Бошко, Шарић Ивана Томислав, Шкулић Добривоја Јован, Тепавчевић Станка Божидар, Тешић Милоша Мирослав, Тубић Милорада Илија, Тубин Миле Рајко, Турковић Николе Милан, Урошевић Андрије Небојша, Величић Миодрага Петар, Великинац Борисава Томислав, Вирејевић Миленка Милан, Владисављевић-Хрњак Ђуре Марија, Волк-Ђорђевић Милана Видосава, Вуков Марка Стипан, Зарков Горче Ангел, Живковић-Владисављевић Тривуна Нада, Жужа Ђорђа Јанко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Берберски Душка Драгослав, Бицок Јожефа Геза, Ђатков Средоје Лазар, Гал Имреа Имре, Голушин Стевана Јован, Јованов Светозара Радован, Јовановић Милентија Радисав, Лакатуш Милинка Златоје, Магда Романа Симон, Милинков Радована Иван, Нађ Калмана Калман, Поповац Гојка Драго, Прокин Алекс Милан, Радаковић Стевана Петар, Риго Јожефа Карол, Ромић Михајло Томислав, Руби Јожефа Јожеф, Себешан Јона Валери, Воргић Слободана Бранислав, Зонаи Јожефа Јожеф;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Фарбаш Иштвана инж Иштван, Хавран Мише Јано, Јанковић Љубе Вујадин, Максимов Јована Сима, Момчилов Мите Милан, Петровић Петра Миланко, Репка Ференца Калман, Трнинић Милоша Здравко, Војновић Илије Раде.

Бр. 135
10 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

468. Одлука за единствените критериуми и за постапката за склучување самоуправни спогодби на основните и други организации на здружен труд и на други општествени правни лица за остварување на правата за кредитирање на странство во 1978 година — — — — — 1309
469. Одлука за надоместите за учество на седници, за дневниците и надоместите на патните трошоци на членовите на Сојузниот правен совет и на членовите на Сојузниот економски совет — — — — — 1310
470. Одлука за височината на дневниците и за надоместот на трошоците за превоз на членовите на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување и на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика — — — — — 1310
471. Одлука за височината на дневниците и надоместите на трошоците за превоз на членовите на меѓурегионалните комитети и работните и други тела на Сојузниот извршен совет — — — — — 1311
472. Решение за определување постојан граничен премин за меѓународен друмски сообраќај — — — — — 1311
473. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи — — — — — 1311
474. Решение за утврдување на предметите што се ослободени од плаќање на царина врз основа на член 27 став 2 точка 1 од Царинскиот закон — — — — — 1312
475. Правилник за измена на Правилникот за утврдување на видот, количеството и вредноста на предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина — — — — — 1313
476. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Суботица со седиште во Келебија — — — — — 1313
477. Решение за спроведување анкета за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата во 1978 година — — — — — 1313
478. Правилник за начинот на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали — — — — — 1313
479. Правилник за квалитетот на добиточната храна — — — — — 1319
480. Одлука за надомест на дел од станарината — — — — — 1350
481. Одлука за дополнително на Одлуката за условите за давање одобренија на организациите на здружен труд да држат девизи во странство — — — — — 1351
482. Одлука за враќање на динарските депозити по користените кредити во странство — — — — — 1351
483. Спогодба за промена на затечените цени за бела хартија за цигари во книшки — — — — — 1351
- Назначувања и разрешувања — — — — — 1352
- Одликувања — — — — — 1352

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печат: Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.